



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена.	Среда, 26 декември 2001 Скопје Број 102	Претплатата за 2001 година изнесува 8.000 денари. Овој број чини 120 денари. Жиро сметка 300000000188798
---	---	--

1801.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 од Законот за помилување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ПО ПОВОД НОВАТА 2002 ГОДИНА

I

Потполно се ослободуваат од извршување на казната затвор осудените лица:

1. Александар Горѓи Пеловски,
2. Данчо Трајко Костов,
3. Тони Горѓи Ристов,
4. Горјан Слободан Бошњаковски,
5. Димчо Панче Ефтимов.

II

Делумно се ослободуваат од извршување на казната затвор осудените лица:

1. Андреј Смаил Филип, во траење од 3 месеци,
2. Бајрам Зибер Ајдари, во траење од 6 месеци,
3. Борче Илија Апостоловски, во траење од 6 месеци,
4. Бранко Божин Костадиновски, во траење од 6 месеци,
5. Нурије Азис Селими, во траење од 9 месеци,
6. Руско Митков Гошев, во траење од 1 година,
7. Марјан Александар Зивчевиќ, во траење од 5 месеци,
8. Дарко Воислав Илиќ, во траење од 6 месеци,
9. Звонко Алекса Атанасов, во траење од 3 месеци,
10. Златко Драгољуб Михајловиќ, во траење од 6 месеци,
11. Куртиши Веби Фаик, во траење од 1 година,
12. Здравко Петре Ристевски, во траење од 4 месеци,
13. Горѓи Иван Горѓиев, во траење од 3 месеци,
14. Љуба Ристо Грум, во траење од 5 месеци,
15. Киро Добре Манушев, во траење од 9 месеци,
16. Адеми Ружди Демир, во траење од 3 месеци,
17. Александар Симон Милошев, во траење од 3 месеци,
18. Блажо Методија Ѓорѓиев, во траење од 2 месеци,
19. Трајче Михајло Бутнејски, во траење од 9 месеци,
20. Гоце Раде Спасовски, во траење од 9 месеци,
21. Менсур Севдиљ Сејди, во траење од 9 месеци,
22. Жарко Душан Димовски, во траење од 9 месеци,
23. Сашо Тодор Рибарски, во траење од 9 месеци,
24. Тони Јован Коруновски, во траење од 9 месеци,
25. Каил Таир Таири, во траење од 9 месеци,
26. Аслан Љатиф Селмани, во траење од 6 месеци,
27. Мустафа Јусин Фазли, во траење од 3 месеци,
28. Драган Манасие Џиниќ, во траење од 3 месеци.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1810
26 декември 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1802.

Врз основа на член 73 од Законот за внатрешни работи ("Службен весник на РМ" бр. 19/95 и 55/97) и член 36 став 2 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.12.2001 година, донесе

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЧИНОВИТЕ, ОЗНАКИТЕ НА ЧИНОВИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА НИВНО СТЕКНУВАЊЕ ЗА ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Во Уредбата за чиновите, ознаките на чиновите и условите за нивно стекнување за овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи ("Службен весник на РМ" бр. 48/97), во членот 4 точка 2 по алинејата 6 се додаваат три нови алинеи 7, 8 и 9, кои гласат:

- "- генерал-мајор,
- генерал-потполковник,
- генерал-полковник".

Во алинејата 7 која станува алинеја 10, по зборот "генерал" се додаваат зборовите: "на полиција".

Член 2

Во членот 6 став 1 по точката 10 се додаваат три нови точки 11, 12 и 13, кои гласат:

"11. Ознаката за чинот генерал-мајор е со основа во тегет боја опшиена со златен ширит, на едниот попречен раб од еполетата пришиен е златен ширит од 15,0 мм, а врз него пришиен е еден преплет од ширит со дебелина од 5,0 мм, со лоровов венец во златна боја и една златна ѕвезда поставена по должината на полето.

12. Ознаката за чинот генерал-потполковник е со основа во тегет боја опшиена со златен ширит, на едниот попречен раб од еполетата пришиен е златен ширит од 15,0 мм, а врз него пришиен е еден преплет од ширит со дебелина од 5,0 мм, со лоровов венец во златна боја и две златни ѕвезди поставени во средината на полето на еполетата.

13. Ознаката за чинот генерал-полковник е со основа во тегет боја опшиена со златен ширит, на едниот попречен раб од еполетата пришиен е златен ширит од 15,0 мм, а врз него пришиен е еден преплет од ширит со дебелина од 5,0 мм, со лоровов венец во златна боја и три златни ѕвезди поставени во форма на рамностран триаголник во средината на полето на еполетата."

Во точката 11, која станува точка 14 по зборот "генерал" се додаваат зборовите: "на полиција", а зборовите: "една златна ѕвезда поставена по должината на полето" се заменуваат со зборовите: "четири златни ѕвезди, од кои три ѕвезди имаат форма на рамностран триаголник, од кои првите две ѕвезди се вертикално поставени во полето на еполетата, третата ѕвезда е во средината на еполетата, а четвртата ѕвезда е продолжение на третата ѕвезда".

Член 3

Во членот 10 во точките 5 и 6 бројот "5" се заменува со бројот "4".

По точката 6, се додаваат три нови точки 7, 8 и 9, кои гласат:

"7. Генерал-мајор-работник со висока стручна подготовка-по поминати 4 години во чинот полковник.

8. Генерал-потполковник-работник со висока стручна подготовка-по поминати 2 години во чинот генерал-мајор.

9. Генерал-полковник-работник со висока стручна подготовка-по поминати 2 години во чинот генерал-потполковник."

Во точката 7, која станува точка 10, по зборот "генерал" се додаваат зборовите: "генерал на полиција", а зборот "полковник" се заменува со зборовите: "генерал-полковник".

Член 4

Во членот 13 став 1 во точката 2, по зборот "особено" се додаваат зборовите: "во услови на воена или вонредна состојба или во услови на сложена безбедносна состојба во Република Македонија,".

Во ставот 6 зборовите: "еднаш на 10 години" се заменуваат со зборовите: два пати во текот на 10 години".

Член 5


Прилогот бр. 1 се заменува со нов Прилог бр. 1, кој е составен дел на оваа уредба.

Член 6


Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-7247/1
18 декември 2001 година
Скопје


Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.




ПОЛКОВНИК




ПОТПОЛКОВНИК




МАЈОР



КАПЕТАН





ПОРУЧНИК




ПОТПОРУЧНИК

Прилог број 1







генерал на полиција



генерал-полковник



генерал-потполковник



генерал-мајор

1803.

Врз основа на член 24-а од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000 и 31/2001) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.12.2001 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТ ПРИ УВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКИ КОИ НЕ СЕ ПРОИЗВЕДУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ДАЛЕКУВОДОТ ДУБРОВО-ШТИП И ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА ХИДРОЕЛЕКТРАНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се определува количински царински контингент за опрема, репроматеријали, делови и апарати кои може ЈП "Електростопанство на Македонија" - Скопје да ги увезе без плаќање царина, како и начинот, условите и постапката за остварувањето на правото на одобрување на царинскиот контингент.

2. ЈП "Електростопанство на Македонија" - Скопје, без плаќање царина може да ја увезе следната стока, по тарифен број, тарифна ознака и количина и тоа:

Наименување	Количина	Тарифен број	Вредност (ДЕМ)
-Заштитно јаже AWG 19/9 (126,1 mm2)	70.000 кг.	7614 10 00 00	490.000,00

-Заштитно јаже со оптички влакна OPGW 120/70	56.000 м	8544 70 00 00	896.000,00
-Капасти изолатори U 160 PS	7.000 парчиња	8546 10 00 00	280.000,00
-Прекинувач LTB 145D 13	2 парчиња	8535 30 90 00	94.817,38
-Прекинувач LTB 145D 11	4 парчиња	8535 30 90 00	266.606,16
-Опрема за полнење на плин SR6	1 комплет	8479 89 98 00	182,00
-Резервен склопник за BLK82	1 парче	8535 30 90 00	15,00
-Резервен греач за BLK82	2 парчиња	8516 80 99 00	10,00
-Резервни помошни контакти за BLK82	1 комплет	8538 90 99 00	35,00
ВКУПНО:			2.027.665,54

3. Увозот на стоките согласно царинскиот контингент утврден со оваа одлука, корисникот го остварува со решение кое го донесува министерот за економија.

Решението од став 1 на оваа точка се донесува по писмено барање на ЈП "Електростопанство на Македонија" - Скопје, кој е краен корисник на стоките.

4. Правото за одобрување на предметниот царински контингент содржано во решението од точка 2 на оваа одлука се остварува во постапката на увозно царинење на соодветната стока.

Во соодветната рубрика на "ЕЦД за увоз" за стоката која е предмет на увоз по основ на царински контингент, се внесува шифра од кодексот утврден според Правилникот за ЕЦД (единствен царински документ).

Во решението на министерот за економија, до соодветната тарифна позиција за стоката која се увезува, царинскиот работник го впишува податокот за бројот на "ЕЦД за увоз", царинската основица за увезената стока, датум на увезеното царинење и го става својот потпис и печат на царинарницата.

5. Стоките увезени по основ на царински контингент не може да се оттуѓат, ниту да се користат спротивно на целите за кои се увезени.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-7224/1
18 декември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1804.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99), член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.12.2001 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - МЕРМЕРИЗИРАН ВАВРОВНИК НА "ЕЛДОРАДО КОМПАНИ" - Д.О.О. - СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛНОСТА "РИД" КАЈ С. КАТЛАНОВО

1. На "Елдорадо Компани" - Д.О.О. - Скопје се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина - мермеризиран вавровник на локалноста "Рид" кај с. Катланово, со површина на простор дефиниран со точки поврзани меѓусебно со прави линии, а точките одредени со координати, како што е дадено во табелава, и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА Y	П(км ²)
T1	4.636.100,00	7.559.600,00	0,4
T2	4.636.600,00	7.559.100,00	
T3	4.637.000,00	7.559.000,00	
T4	4.637.000,00	7.559.500,00	
T5	4.636.100,00	7.559.800,00	

Површината на просторот на концесијата од точка 1, став 1 на оваа одлука изнесува $P=0,4 \text{ км}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се одреди со Договорот за концесија за детални геолошки истражувања.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука е определена во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесији за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роките и гаранцијата за плаќањето на надоместокот е определен во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-7029/1
18 декември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1805.

Врз основа на член 5, став 1 од Законот за приватизација на државниот капитал ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/96, 25/99 и 81/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.12.2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО "ПОРЦЕЛАНКА" АД - ВЕЛЕС

Член 1

Да се изврши продажба на државниот капитал во "Порцеланка" АД - Велес со номинална вредност од 21.640.196,00 ДЕМ, со дисконт 98,61% односно за цена од 300.000,00 ДЕМ.

Член 2

Државниот капитал од член 1 на оваа одлука ќе се продаде преку берзата за долгорочни хартии од вредност.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-7255/1
18 декември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1806.

Врз основа на член 21 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/2001, 68/2001 и 93/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2001 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши распределба на финансиски средства на здруженија на граѓани и фондации утврдени во Раздел 090.02 потставка 443140 во Буџетот

на Република Македонија за 2001 година како учество во финансирањето на следните здруженија на граѓани и фондации:

- | | |
|--|---------|
| 1. Здружение за унапредување на ос-
пособувањето и интеграцијата во
секојдневниот живот на лицата со
поголеми психофизички пречки во
развојот "Ведрина" - Македонија | 250.000 |
| 2. Сојуз на просветните работници на
Република Македонија | 100.000 |
| 3. Здружение за примена на македон-
скиот литературен јазик во службе-
ната и јавната комуникација | 150.000 |
| 4. Здружение на граѓани "ХОПС Оп-
ции за здрав живот" - Скопје | 50.000 |
| 5. Здружение на уметност и култура
"А-3"-Струга | 150.000 |
| 6. Културно-демократско здружение
"Толеранца" - Струга | 120.000 |
| 7. Сојуз за превентива од алкохоли-
зам, никотинизам и наркомани на
Македонија | 100.000 |
| 8. Прва детска амбасада во светот
"Меѓаши" - Скопје | 200.000 |
| 9. Здружение на невработени, социјал-
ци и хендикепирани лица на Маке-
донија - Охрид | 200.000 |
| 10. Сојуз на студентите при Универзите-
тот "Св.Кирил и Методиј" - Скопје | 500.000 |
| 11. Сојуз на студентите при Универзи-
тетот "Св.Климент Охридски" - Би-
тола | 400.000 |
| 12. Форум на млади еколози на Ма-
кедонија | 150.000 |
| 13. Здружение на граѓани прогонувани,
затворани и осудувани за идеите на
самобитноста на македонскиот на-
род и неговата државност | 600.000 |
| 14. Здружение на Хрватите во Републи-
ка Македонија - Скопје | 100.000 |
| 15. Сојуз на Македонците со исламска
религија на Македонија - Скопје | 100.000 |
| 16. Противпожарен сојуз на Македонија | 200.000 |
| 17. Младински совет на Македонија | 150.000 |
| 18. МЕНСА Македонија Организација
на луѓе со натпросечна интелиген-
ција | 200.000 |
| 19. Информативен центар за церебрал-
на парализа - Скопје | 300.000 |
| 20. Здружение на жените "Викторија" -
Велешта | 100.000 |
| 21. Здружение на еколози "Дрини и
Зи" - Велешта | 150.000 |
| 22. Сојуз на извидниците на Македонија | 50.000 |
| 23. Здружение - Работници Технолош-
ки вишок на Република Македонија
- Кичево | 50.000 |
| 24. Еколошко друштво "Амбиенти" -
Сарај | 100.000 |
| 25. Македонско географско друштво
Скопје | 200.000 |
| 26. НКС "Десет дена Крушевска Репуб-
лика" | 800.000 |
| 27. Еколошко друштво "НАТИРА" -
Липково | 150.000 |
| 28. Македонски центар за карпеста
уметност | 300.000 |
| 29. Македонски центар за меѓународна
соработка | 50.000 |
| 30. Здружение на Македонците од Егеј-
скиот дел на Македонија "Егејски
Мелос" - Скопје | 50.000 |
| 31. Здружение на граѓани - Полио Плус
- пост полио група за поддршка -
Скопје | 50.000 |
| 32. Републички одбор на месните заед-
ници - Скопје | 100.000 |

33.	Македонско научно здружение за аутизам - Скопје	50.000	72.	Хуманитарно и добротворно здружение на Ромите "ПХУРТ" - Делчево	100.000
34.	Здружение на Македонци со исламска религија на Македонија Ехлибејт - Скопје	50.000	73.	Здружение за заштита на правата на детето	50.000
35.	Младински еколошки центар - Скопје	100.000	74.	Земјоделска младина	50.000
36.	Заедница на Македонците со Исламска религија во Македонија	100.000	75.	ДПД "Дојран" - Нов Дојран	50.000
37.	Спелеолошко друштво "Пеони" - Скопје	50.000	76.	Хуманитарно здружение - "Карадак" с. Оризаре - Липково	100.000
38.	Сојуз на дефектолози на Република Македонија	150.000	77.	Еколошко здружение "Лазарополе"	50.000
39.	Здружение на клубови на лекувани алкохоличари на Република Македонија	50.000	78.	Сојуз на наставниците Албанци "Наим Фрашари" - Скопје	100.000
40.	Здружение на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија - Скопје	100.000	79.	Здружение на ликовни уметници "Спектри" - Скопје	100.000
41.	Еколошко здружение "Бистрица"	50.000	80.	Еколошко друштво "Зелена планета" - с. Г.Речица - Тетово	80.000
42.	Здружение на љубителите на родниот крај "Гостиржани"	50.000	81.	Здружение на еколози "Натура" - Струга	50.000
43.	Здружение на граѓани за достоинство на хендикепираните и маргинализирани лица Куманово	50.000	82.	Средношколска унија на Македонија	50.000
44.	Сојуз на инвалидски пензионери на Македонија	50.000	83.	Здружение на жени "Блес" - Куманово	100.000
45.	Еколошко друштво "Флора" - с. Романовце - Куманово	50.000	84.	Здружение на лекарите стоматолозите и фармацевтите албанци на Република Македонија	100.000
46.	Невладина организација Пријатели на светот - Крушево	50.000	85.	Хуманитарно друштво "Дибра" - Дебар	50.000
47.	Општинска организација на жени - Св. Николе	50.000	86.	Асоцијација за демократска иницијатива - Гостивар	50.000
48.	Хуманитарно здружение "Темпо" - Плус-Скопје	50.000	87.	Здружение на ранетите и семејствата на загинатите припадници на безбедносните сили на Македонија - Македонски херои - жртви на албанскиот тероризам	200.000
49.	Асоцијација на жени претприемачи "Арна" - Скопје	50.000	Член 2		
50.	Организација на жени - Пробиштип	50.000	Се задолжуваат корисниците од член 1 по завршувањето на своите програмски активности да достават соодветна финансиска документација за потрошените средства до Министерството за финансии најдоцна 30 дена по реализација на проектот.		
51.	АПНАМ - Асоцијација на печатени медиуми и новински агенции на Македонија - Скопје	100.000	Член 3		
52.	Македонско друштво за наука и хуманост	50.000	За извршување на оваа одлука се грижи Министерството за финансии.		
53.	Музичка младина на Македонија	100.000	Член 4		
54.	Институт "Евро-Балкан"	50.000	Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".		
55.	Сојуз на економистите на Македонија	50.000	Бр. 23-7146/3		Претседател на Владата на Република Македонија,
56.	Извиднички одред "Илинден" - Скопје	50.000	25 декември 2001 година		Љубчо Георгиевски, с.р.
57.	Здружение на класични филолози "Антика" - Скопје	50.000	Скопје		
58.	Македонско АОТС Алумини здружение - Скопје	50.000	1807.		
59.	Унија за култура на Власите на Македонија	100.000	Врз основа на член 7-в, став 2 од Законот за акцизите ("Службен весник на РМ" бр. 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 71/96, 5/97, 36/97, 63/98, 39/99, 43/99, 9/2000, 25/2000, 11/2001 и 93/2001), министерот за финансии донесе		
60.	Мултиетничко невладино здружение "Љинда" - Куманово	100.000	П РА В И Л Н И К		
61.	Здружение на жени "Гонца" - Тетово	50.000	ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА ЗА НАБАВЕНИ И РЕГИСТРИРАНИ ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ ВО СТРАНСТВО		
62.	Здружение на ликовните уметници на Тетово	50.000	Член 1		
63.	Здружение на Македонците со исламска религија на Македонија	50.000	Во Правилникот за евиденција и контрола за набавени и регистрирани патнички автомобили во странство ("Службен весник на РМ" бр. 95/2001 и 97/2001), во член 4, алинеја 3, зборот "и" се заменува со зборот "или".		
64.	Младинско здружение "Феникс" Штип	50.000	Член 2		
65.	Здружение на земјоделски производители - Тетово	100.000	Во член 6, бројот "15", се заменува со бројот "45".		
66.	Организација на воени старешини на Република Македонија	100.000	Член 3		
67.	Еколошко друштво "Еко-Оаза" - Скопје	50.000	Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".		
68.	Хуманитарна организација "Кам - Сонце" - Скопје	50.000	Бр. 08-26678/1		Министер,
69.	Сојуз на еколошки организации на Македонија	50.000	26 декември 2001 година		Никола Груевски, с.р.
70.	Еколошко друштво "Виножито"	50.000	Скопје		
71.	Здружение на жени и деца жртви на насилиството "Шелтер Центар" - Скопје	100.000			

1808.

Врз основа на член 17а од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000 и 31/2001), министерот за финансии, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ
ЗА ЦАРИНСКИ УСЛУГИ**

Член 1

На стоките што се увезуваат, се плаќа надоместок за направени царински услуги. Надоместокот за направените царински услуги се наплаќа во следниве износи:

- 19 Евра по наменување за царинска декларација за увоз (У4).

Член 2

По исклучок од член 1 на овој правилник, надоместокот за направени царински услуги не се плаќа за стоките што се ослободени од плаќање царина според одредбите од член 180 и 181 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000 и 31/2000), како и при увоз на стоки за кои според склучени меѓународни договори не се плаќа царина.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2002 година.

Бр. 08-26438/1
24 декември 2001 година
Скопје

Министер,
Никола Груевски, с.р.

1809.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 12 декември 2001 година, донесе

О Д Л У К А

1. Се укинуваат членовите 16, 17 и 19 од Одлуката за усвојување на Елаборат за измени и дополнувања на текстуалниот дел на одредбите за спроведување на ДУП за прва урбана единица Охрид, донесена од Советот на Општина Охрид на 14 август 2000 година ("Службен гласник на Општина Охрид" бр. 5/2000).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија со Решение У. бр. 72/01 од 24 октомври 2001 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите од Одлуката означени во точката 1 на оваа одлука затоа што се постави прашањето за нивната уставност и законитост.

4. Судот на седницата утврди дека според оспорениот член 16 од Одлуката на урбанистичките проекти предвидени со оваа одлука, согласност дава Главниот архитект на градот.

Во одделни случаи Главниот архитект може да побара мислење од стручна комисија. Стручната комисија ја именува Главниот архитект од стручни лица за соодветниот предмет.

Во оспорениот член 17 од Одлуката е предвидено дека урбанистичкиот проект од член 16 на оваа одлука на кого е дадена согласност, претставува измена на дел од деталниот план за конкретниот објект и истиот е составен дел на Деталниот план за прва урбана единица.

Според член 19, одредбите од овој елаборат се однесуваат за сите детални урбанистички планови и за нивните измени, кои со денот на донесувањето на оваа одлука се во сила и тоа: ДУП за прва урбана единица со измените; ДУП за ПЦГП Охрид со измените; ДУП за втора урбана единица со измените; ДУП за трета урбана единица со измените; ДУП за четврта урбана единица; ДУП за петта урбана единица; ДУП за шеста урбана единица со измените; ДУП за седма урбана единица со измените; ДУП за осма урбана единица; ДУП за деветта урбана единица со измените; ДУП за десетта урбана единица со измените; ДУП за единаесетта урбана единица со измените; ДУП за населбата 15-ти корпус со измените; ДУП за населбата Железничка со измените; ДУП за Радојца Новичиќ со измените; Урбанистички проект за седма зона од ЦГП од седма урбана единица; Урбанистички проект за шеста зона од ЦГП од седма урбана единица; ДУП за населбата Пештани со измените; ДУП за населбата Трпејца со измените; ДУП Бејбунар 1; ДУП за населбата Чекоштина; ДУП за туристичкиот комплекс Свети Стефан со измените; ДУП за населбата Љубаништа; ДУП за потегот Лагадин-Пештани.

Одредбите од овој елаборат ќе се применуваат поодделно за секој ДУП од став 1 на овој член.

5. Во членот 8 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија како темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија е утврдено уредувањето и хуманизација на просторот и заштитата и унапредување на животната средина.

Според член 115 од Уставот на Република Македонија во единиците на локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку претставници учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење, а особено и во областа на урбанизмот.

Во членот 52 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/95), Главниот архитект на градот покренува иницијатива за измена и дополнување на деталните урбанистички планови; покренува иницијатива за изработка на урбанистички и архитектонско-урбанистички планови, дава стручно мислење на деталните урбанистички планови и урбанистичките и архитектонско-урбанистичките проекти, дава насоки за изработка на архитектонски проекти за да се валоризираат вредностите во архитектурата и зачувување на амбиенталните вредности на одделни градски квартави; дава согласност на архитектонските проекти што се од големо значење за градот, а значењето се утврдува во правилникот за таков вид на објекти изготвени и усвоени во единицата на локалната самоуправа; дава согласност на проектите за просторно уредување на позначајни објекти или квартави во градот; му предлага на советот дополнување норми и правилници од областа на архитектурата; покренува иницијатива за ревитализација на одредени градски квартави; се грижи за сигурноста и архитектонското наследство и за архитектонско обликуваниот изглед на објектите во градот и учествува во работата на комисиите и телата надлежни за урбанизам и архитектура.

Од означената законска одредба произлегува дека надлежностите на главниот архитект на градот се децидно утврдени. При тоа, не е спорно дека главниот архитект во рамките на утврдените надлежности за одделни прашања дава и согласност - согласност на архитектонските проекти што се од големо значење за градот, а значењето се утврдува со правилник за таков вид објекти изготвен и усвоен во единицата на локалната самоуправа, како и согласност на проектите за партерно уредување на позначајни објекти или квартави во градот. Меѓутоа, во никој случај ваквото законско овластување на главниот архитект на градот не може да се поистовети со согласност утврдена во оспорената одредба на членот 16 од Одлуката. Според мислењето на Судот, и покрај тоа што е во прашање

урбанистички проект за одделни објекти, објектите, односно површината за изградба на објектите определени со регулациони и градежни линии, максимална висина на објектите и другите поблиски услови за изградба, се елементи на деталниот урбанистички план, што значи дека во случајов главниот архитект дава согласност на урбанистичките проекти за одделни објекти кои се елемент на деталниот план.

Според член 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, просторното и урбанистичкото планирање е континуиран процес кој се обезбедува со изработување, донесување и спроведување на просторни и урбанистички планови кои меѓусебно се усогласуваат.

Според член 11 од Законот детален урбанистички план се донесува за одделни делови на населените места и други подрачја за кои е донесен генерален урбанистички план.

Според ставот 2 на овој член од Законот деталниот урбанистички план содржи особено: меѓу другото, план на намена на просторот и објектите, план на градежни парцели и површина за изградба на објекти определени со регулациони и градежни линии, максимална висина на објектите и други поблиски услови за изградба и одредби за спроведување на планот.

Од наведените законски одредби произлегува дека и преку спроведувањето на урбанистичките планови се обезбедува просторното и урбанистичкото планирање и дека одредбите за нивно спроведување се содржина на деталните планови.

Тргувајќи од законската определба дека и одредбите за спроведување на деталните планови се содржина на плановите, според мислењето на Судот овластувањето на главниот архитект на градот утврдено во оспорената одредба на член 16 од Одлуката не е во рамките на законските овластувања поради што Судот оцени дека ставот 1 од оваа одредба не е во согласност со член 8 алинеја 10 од Уставот, со членот 11 од Законот за просторното и урбанистичкото планирање и со членот 52 од Законот за локалната самоуправа. Со оглед на тоа што и ставот 2 на членот 16 од Одлуката е во функција на ставот 1 Судот оцени дека одредбата во целина не е во согласност со означените уставни и законски одредби.

Исто така, Судот смета дека и оспорениот член 17 од Одлуката е во функција на членот 16, односно според овој член урбанистичкиот проект од член 16 на кого е дадена согласност претставува измена на дел од Деталниот урбанистички план за прва урбана единица - Охрид за конкретниот објект и истиот е составен дел на Деталниот план, што укажува на фактот дека се во прашање измена и дополнување на овој план, поради што оцени дека не е во согласност со означените уставни и законски одредби.

Во поглед на одредбата содржана во членот 19 од Одлуката, Судот оцени дека не е во согласност со означените одредби од Законот за просторно и урбанистичко планирање од причини што одредбите за реализација се составен дел на деталниот план, во случајов на Деталниот план за прва урбана единица Охрид и со нивната измена не е допуштено да се уредуваат прашања и за означените детални планови, поради што оцени дека не е во согласност со наведените законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исџама, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проєвски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 72/2001
12 декември 2001 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Тодор Цунов**, с.р.

1810.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 12 декември 2001 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува член 52 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 13/01).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива на Здружението на граѓани приредувачи на забавни игри "Тетрис" од Прилеп, со Решение У. бр. 134/2001 од 24 октомври 2001 година, поведе постапка за оценување уставноста на член 52 став 2 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за согласноста на таа одредба од Законот со одредбите на Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според член 52 став 1 од Законот, одобрение за приредување на забавни игри се издава со надоместок, а според оспорениот став 2 на овој член од Законот министерот за финансии со правилник го определува надоместокот од ставот 1 на овој член.

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 и 4 од Уставот, владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска, се едни од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Со член 33 од Уставот се уредува дека секој е должен да плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во намирувањето на јавните расходи на начин утврден со закон, а според член 68 став 1 алинеја 3 од Уставот, Собранието на Република Македонија ги утврдува јавните давачки.

Според член 91 алинеја 1 и 5 од Уставот, Владата на Република Македонија ја утврдува политиката на извршувањето на законите и донесува уредби и други прописи за извршување на законите, а според член 96 од Уставот, органите на државната управа работите од својата надлежност ги вршат самостојно врз основа и во рамките на Уставот и законите и за својата работа се одговорни на Владата.

Согласно член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа, министерот, меѓудругото, донесува правилници за извршување на законите кога за тоа е овластен со закон. Според член 56 став 1 од овој закон, со правилник се утврдуваат и се разработуваат одделни одредби на законите и другите прописи заради нивно извршување, а според член 64 став 1 од овој закон, со актите кои ги донесува министерот не може за граѓаните и другите правни лица да се утврдуваат права и обврски, ниту да се пропишува надлежност на други органи.

Тргувајќи од наведените одредби, а имајќи ја предвид содржината на член 52 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри, според која се овластува министерот за финансии со правилник да го определи надоместокот за одобрението за приредување на забавни игри, според мислењето на Судот, таквото овластување нема уставна основа, дотолку повеќе што во Законот не се содржани никакви критериуми за определување на висината на надоместокот, како што е случај со висината на надоместокот за концесијата востановена за приредување на игрите за среќа. Освен тоа, ова овластување отстапува и од општиот принцип на поделбата на власта, не претставува извршување на одредба од закон и би можело да значи арбитрност и можност од нееднаков третман кон субјектите што

приредуваат забавни игри, што ќе произлезат од правилникот за кој е овластен да го донесе министерот за финансии.

Врз основа на наведеното, Судот оцени дека оспорената одредба од Законот не е во согласност со напред наведените одредби од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проєвски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 134/2001
12 декември 2001 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Тодор Цунов, с.р.

1811.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 12 декември 2001 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинуваат:

а) Одлуката за утврдување општ интерес и определување на локацијата за изградба на училишна зграда во село Балиндол, донесена од Советот на Општина Гостивар на 27 декември 1994 година ("Службен гласник на Општина Гостивар" бр. 7/94);

б) Одлуката за измена и дополна на Одлуката за утврдување општ интерес и определување на локација за изградба на училишна зграда во село Балиндол, донесена од Советот на Општина Гостивар на 19 јуни 1997 година ("Службен гласник на Општина Гостивар" бр. 7/97);

в) Одлуката за измена и дополна на Одлуката за утврдување општ интерес и определување на локација за изградба на училишна зграда во село Балиндол, донесена од Советот на Општина Гостивар бр. 07-215/1 од 28 февруари 2001 година; и

г) Одлуката за начинот на изградба во населеното место Балиндол, донесена од Советот на Општина Балиндол на 12 јуни 2001 година ("Службен гласник на Општина Гостивар" бр. 3/2001).

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија, по поднесена иницијатива на "Мермери" - Гостивар и по сопствена иницијатива, со Решение У.бр. 171/2001 од 10 октомври 2001 година, поведе постапка за оценување законитоста на одлуките означени во точката 1 на оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната законитост.

4. Судот на седницата утврди дека основ за донесување на Одлуката за утврдување на општ интерес и определување на локација за изградба на училишна зграда во село Балиндол е членот 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање ("Службен весник на СРМ" бр. 38/85, 38/90), како општ акт на Собранието на општина Гостивар, донесена на седницата одржана на 27 декември 1994 година. За донесување на Одлуката не е издадена претходна согласност од републичките органи на управата надлежни за работите на урбанизмот и земјоделството.

Советот на Општина Гостивар на 19 јуни 1997 година донел Одлука за измена и дополна на означената одлука, исто врз основа на член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање, а на 28 февруари 2001 година ја донел оспорената одлу-

ка врз основа на член 28 од Законот за просторно и урбанистичко планирање. Со двете одлуки е интервенирано во катастарските парцели и нивниот опфат за изградба на училишната зграда во село Балиндол.

Со оспорената одлука за начинот на изградба на населеното место Балиндол се утврдува начинот на изградба на ова населено место кое нема урбанистичка документација. Според член 2 од оваа одлука се определува подрачјето за изградба на објекти согласно графички прилог 1:2500 на населеното место Балиндол од член 1 на оваа одлука, со определување на границите на зоната за градба, основна намена на површината и локација за јавен објект и основна сообраќајна мрежа.

Графичките прилози се составен дел на оваа одлука и се чуваат и регистрираат во подрачната единица на Министерството за транспорт и врски.

Според член 3 од Одлуката при организирањето на населеното место се согледува и подрачјето на атарот согласно одредбите на Просторниот план на Република Македонија.

Изградбата на училишна зграда во селото М.В. "Бегови Ниви" може да се врши согласно оваа одлука и по изработен урбанистички проект за конкретниот локалитет и по добиените согласности од надлежните органи на управата и мислење од локалната самоуправа. Проектот се заведува во Подрачната единица на Министерството за транспорт и врски и согласно урбанистичкиот проект се издаваат услови за градба.

Графичкиот прилог е во мерила 1:2500 и е составен дел на оваа одлука и не се објавува, а се чува и регистрира во соодветна подрачна единица на Министерството за транспорт и врски.

Во членот 4 е предвидено дека одредбите на оваа одлука се применуваат до донесувањето урбанистичка документација за населеното место Балиндол.

5. Според член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање ("Службен весник на СРМ" бр. 38/85, 38/90), за населени места и надвор од нив за кои не е донесен просторен и урбанистички план или донесениот план не содржи елементи за утврдување услови за градба, локација за изградба на јавни, општествени, односно стопански објекти, може да се издаде врз основа на посебен акт на Владата на СР Македонија, односно општ акт на Собранието на општината за објекти од општинско значење. Во уставот 2 на овој член од Законот е предвидено дека општиот акт од став 1 на овој член се донесува по претходно издадена согласност од републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот и земјоделството.

Разгледувајќи ја Одлуката за утврдување општ интерес и определување на локација за изградба на училишна зграда во село Балиндол во контекст на утврдената фактичка и правна состојба, не е спорно дека Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање, односно неговиот член 54, за населени места и надвор од нив за кои не е донесен просторен или урбанистички план допушташе локација за изградба на јавни, општествени објекти да се издаде врз основа на посебен акт на Владата, односно на општината ако објектот е од општинско значење. Меѓутоа, ваквиот општ акт се донесуваше по претходна согласност од републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот и земјоделството. Во случајов претходна согласност за донесување на ваквиот општ акт не е дадена. Според тоа, и покрај законското овластување содржано во одредбата на членот 54 од Законот општината на ваков начин да издаде решение за локација за градба на училишна зграда во село Балиндол, со оглед на тоа што нема претходна согласност за донесување на Одлуката, Судот оцени дека оваа одлука не е во согласност со член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање за време на неговото важење.

Одлуката за измена и дополна на Одлуката за утврдување на општ интерес и определување на локаци-

ја за изградба на училишна зграда во село Балиндол од 19 јуни 1997 година, донесена, исто така врз основа на член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање и тоа по стапување во сила на Законот за просторно и урбанистичко планирање. Тргувајќи од сфаќањето на членот 54 од Законот, дека тој не може да биде правна основа за изменување и дополнување на урбанистички план, или да претставува замена за урбанистички план за населено место, за кое не е донесен урбанистички план, туку може да биде основа само за определување на елементи за утврдување на услови за градба, односно за издавање на локација за изградба на објекти од јавен интерес, според мислењето на Судот, актот на општината не може во некоја понатамошна постапка да биде менуван и дополнуван.

Од друга страна, со оглед на тоа што актот е донесен во време на важењето на член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање, тогаш и основот за негово донесување престанал да постои, поради што Судот оцени дека и оваа одлука не е во согласност со Законот.

6. Оспорената одлука за измена и дополна на Одлуката за утврдување општ интерес и определување на локација за изградба на училишна зграда во село Балиндол е донесена согласно член 28 од Законот за просторно и урбанистичко планирање кој предвидува градежно и друго земјиште предвидено за градба со кое управува Републиката се доделува на користење на физички и правни лица заради изградба на објекти. Со решение за доделување градежно земјиште се утврдува инвеститор-корисник на градежно земјиште. Доделувањето на градежното земјиште го врши Министерството надлежно за работите на урбанизмот.

Смислата на оваа одредба е дека со поединечен акт Министерството за урбанизам може да додели градежно земјиште на користење за изградба на објекти, а во никој случај не може да биде основ за донесување општ акт. Правен основ за донесување на општ акт од вакъв вид беше содржан во член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, меѓутоа овој член од Законот е избришан со Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 18/99), но со оглед дека оспорената одлука е донесена после нејзиното отстранување од правниот поредок Судот смета дека оваа одредба не може да биде основ за оцена на нејзината законитост.

Правен основ за донесување на Одлуката за начинот за изградба во населеното место Балиндол кое нема урбанистичка документација е членот 25 од Законот за просторно и урбанистичко планирање и со неа се утврдува начинот на изградба на ова населено место за кое Општината Гостивар нема донесено урбанистичка документација. Не е спорно дека согласно членот 25 од Законот изградбата во населено место, кое нема урбанистичка документација може да се врши, до нејзино донесување, под услови и на начин што со општ акт ќе ги утврди општината, по претходна согласност на Министерството надлежно за работите на урбанизмот. Од оваа одредба несомнено произлегува дека со општиот акт се утврдуваат условите за изградба во населеното место кои се однесуваат на сите субјекти, а не и условите за поедини субјекти. Меѓутоа, во членот 3 став 2 на Одлуката се утврдени услови за градба на училишната зграда во село Балиндол, што според мислењето на Судот ги надминува рамките на општ акт, поради што оцени дека не е во согласност со Законот.

Понатаму, Одлуката не е донесена по претходна согласност на Министерството надлежно за работите на урбанизмот па според тоа и од овој аспект Судот оцени дека не е во согласност со Законот.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

6. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Тодор

Џунов и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 141/2001
12 декември 2001 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Тодор Џунов, с.р.

1812.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 12 декември 2001 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува Статутот на ООЗТ Институту при Медицинскиот факултет во Скопје, донесен од работниците на ООЗТ Институту при РО Медицински факултет - Скопје во мај 1989 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијативата на Илија Светиев од Скопје, со решение У.бр. 165/2001 поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на статутот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што е донесен врз основа на Законот за здружениот труд, поради што и суштински и термилошки е несогласен со Уставот на Република Македонија, Законот за научно-истражувачката дејност и со Законот за високото образование.

4. Судот на седницата утврди дека со Статутот се уредуваат: називот, седиштето и дејноста на ООЗТ, составот, изборот, односно именувањето, отповикот и делокругот на советот на работните луѓе, на неговиот извршен орган и на директорот и нивната одговорност, прашањата за кои работниците лично се изјаснуваат, начинот на личното изјаснување и одлучување, обврските на самоуправните и другите органи кон синдикатот, остварување на самоуправањето, општонародната одбрана, општествената самозаштита и сл.

5. Статутот на ООЗТ Институту при РО Медицински факултет во Скопје е донесен во 1989 година, односно во време на важењето на Уставот на СР Македонија од 1974.

Како основ за негово донесување послужиле одделни одредби од Законот за здружениот труд кои, и по влегувањето во сила на Законот за претпријатијата, не престанале да важат. Меѓу нив спаѓаа и одредбите од главата IV од овој закон која ги регулираше меѓусебните односи на работниците во здружениот труд. Поточно, ставот 2 на членот 74 од Законот за претпријатијата предвидуваше одредбите на Законот за здружениот труд да се применуваат на организациите на здружен труд што не вршат стопанска дејност, здружените организации, организациите на кооперанти, деловните заедници и заедниците на здружен труд за меѓусебна планска и деловна соработка, на работните заедници во нив, како и на другите форми на здружување на труд и средства, додека не се усогласат со одредбите на овој закон, односно до донесувањето на посебни закони со кои ќе се уреди нивната правна положба.

Со други зборови, за донесувањето на оспорениот статут постоел правен основ и во Уставот на СР Македонија и во Законот за здружениот труд.

Меѓутоа, со влегувањето во сила на Законот за основните права од работниот однос (14 октомври 1989 година), меѓу другите, престана да важи и главата IV од Законот за здружениот труд.

Понатаму, согласно член 12 став 1 од Законот за научно-истражувачката дејност ("Службен весник на

РМ" бр. 13/96), истоимената дејност од јавен интерес ја вршат Македонската академија на науките и уметностите, како и факултетите и универзитетите основани како јавни установи.

Согласно ставот 2 на овој член од Законот положбата, основањето, вршењето и престанокот на вршењето на дејноста, управувањето, изборот на кадрите, начинот на финансирањето и надзорот над законитоста на Македонската академија на науките и уметностите, како и на факултетите и универзитетите се уредува со посебни закони.

Како што се гледа од неговата содржина, овој закон упатува наведените прашања, меѓу другите, и на факултетите да се уредат со посебен закон што во случајов е Законот за високото образование.

Така, членот 18 од овој закон, меѓу другото, предвидува дека факултетот врши високообразовна и научно-истражувачка дејност.

Со други зборови, дејноста на факултетот се состои во едукација и научно истражување, а прашањата сврзани со овие дејности се уредени со Законот за научно-истражувачката дејност и Законот за високото образование.

Така, во членот 63 став 1 од Законот за научно-истражувачката дејност, меѓу другото, е предвидено дека организациите за научно-истражувачката дејност се должни во рок од 6 месеци од влегувањето во сила на овој закон да ги усогласат своите акти, организација и работа со одредбите на истиот.

Овој закон влегол во сила на 23 март 1996 година, а Медицинскиот факултет, како јавна установа што обавува научно-истражувачка дејност, до денес не извршил усогласување на Статутот со овој закон.

Исто така, согласно член 184 и 186 од Законот за високото образование, со влегувањето во сила на овој закон, Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, Универзитетот "Св. Климент Охридски" во Битола со постојните факултети и виши школи во нивниот состав продолжуваат со работа како државни високообразовни установи, односно како државни научни установи кои во рок од 12 месеци од влегувањето во сила на овој закон ќе го усогласат своето работење, статутите и другите општи акти.

Овој закон влегол во сила на 11 август 2000 година, што значи дека рокот за усогласување истекнал на 11 август 2001 година.

Исто така, во овој контекст, Судот ја имаше предвид и одредбата од ставот 2 на членот 186 од Законот за високото образование според која до донесувањето на општите акти од ставот 1 на овој член од Законот ќе се применуваат постојните општи акти доколку не се во спротивност со овој закон.

Како што се гледа од содржината на оваа одредба од Законот, примената на оспорениот статут е условена со негова согласност со закон.

Во случајов, според Судот, не би можело да дојде до примена на оваа одредба од Законот, од причина што оспорениот статут не само што е целосно несогласен со Законот за високото образование, туку воопшто е анахрон и неусогласен со новиот уставен поредок ниту термиолошки ниту содржински.

Со оглед на тоа дека Медицинскиот факултет како установа што врши наставна и научно-истражувачка дејност, во определениот рок, не го усогласил оспорениот статут ниту со Законот за научно-истражувачката дејност ниту со Законот за високото образование, односно во внатрешната организација на факултетот се уште постојат основни организации на здружен труд и работни организации формирани врз основа на самоуправни спогодби за здружување, Судот утврди дека оспорениот статут е несогласен со Уставот и закон.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески,

Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 165/2001
12 декември 2001 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Тодор Цунов, с.р.

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4180/2001 од 24.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 02043386?-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство и трговија ЛОЗАР-ПЕЛИС-ТЕРКА АД Скопје ул. "Босна и Херцеговина" бб.

ПОС АИК ЛОЗАР АД Битола, ул. "Прилепска" бб. Се врши промена на седиште, се трансформира согласно ЗТПОК и се усогласува со ЗТД со Статут од 17.11.2001 година. Тане Николоски - извршен директор и Цветан Панделески - извршен директор.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 02.01, 02.02, 11.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 21, 24, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.33, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.42, 24.65, 25.21, 25.23, 25.24, 33.10/1, 33.10/2, 33.40, 36.11, 36.12, 36.14, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.12, 55.21/2, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.12, 74.13, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.40, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4180/2001.

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3174/2001, од 19.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042381?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, промет и услуги НИВАДА ДОО увоз-извоз Скопје ул. "АСНОМ" бр. 68 1-14.

Содружници во друштвото се Горѓи Алексов од Скопје ул. "Финска" бр. 196 1-3 и Зора Алексова од Скопје ул. "Финска" бр. 196 1-3.

Во внатрешниот промет друштвото ќе ги врши следните дејности: 01.41, 15.31, 15.32, 15.33, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 17.40/1, 17.40/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 29.71, 29.72, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 50.51, 51.16, 51.17, 51.21, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72/1,

52.72/2, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/3, 70.31, 74.40, 74.84, 93.01, 93.05, 51.19, 52.63, 63.40. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет на стоки и услуги, меѓународен транспорт и меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони склади, реекспорт, малограничен промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сиот свој имот. Управител на друштвото е Горѓи Алексов - без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3174/2001. (27384)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3611/2001, од 30.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042818?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, угостителство и услуги ДИЗ ИМПЕКС ДОО Скопје ул."16 Македонска бригада" бр. 4/2-1 Скопје.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.33, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 70.11, 70.12, 70.20, 63.30, 71.33, 71.34, 71.40, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84. Дејности на надворешнотрговскиот промет се: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување, реекспорт, консигнација. Василев Влатко - управител без ограничување.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени према трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3611/2001. (27385)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3070/01, од 14.09.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042277?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за градежништво, трговија и услуги ЗОНИК ГРАДБА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО увоз-извоз Скопје ул."Алексо Демниевски" бр. 42.

Содружници: Јанкоски Зоран од Скопје, ул."Алексо Демниевски" бр. 42. и Јанкоски Никола од Скопје, ул."Алексо Демниевски" бр. 42.

Управител без ограничување: Јанкоски Зоран од Скопје, ул."Алексо Демниевски" бр. 42.

Дејности: 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.84, 74.40, 93.01, 93.02, 92.31, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување на странски фирми, реекспорт и компензација, комисиони и консигнациони работи, меѓународна шпедиција, меѓународен пре-

воз на стоки и патници, малограничен промет со соседните земји.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските преземени во правниот промет друштвото одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3070/2001. (27386)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3262/2001, од 28.09.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042469?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги ЖИКО КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Росоман ул."Гоце Делчев" бр. 12, с. Росоман.

Содружник и управител без ограничување: Стојановска Нела од с. Росоман ул."Гоце Делчев" бр. 12.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/3, 01.42, 02.01, 02.02, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.40, 74.84, 93.01, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување на странски фирми, реекспорт и компензација, комисиони и консигнациони работи, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници, малограничен промет со соседните земји.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3262/2001. (27387)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3409/2001, од 22.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042616?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за јавен превоз на патници ТАКСИ ВАРДАР - КОМЕРЦ 2001-9195 ДООЕЛ Скопје ул."Рузвелтова" бб, Скопје.

Дејности во внатрешниот промет: 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.22, 50.30/1, 50.10, 50.40, 51.66, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.54, 51.57, 52.25, 52.27, 52.11, 52.24, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.48, 52.44/2, 52.44/1, 52.46, 52.44/4, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 63.30, 92.71, 52.40, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.10, 63.11, 63.12, 63.20, 63.21, 63.40, 74.84. Дејности во надворешниот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, консигнација, реекспорт, меѓународна шпедиција, малограничен промет со Албанија, Бугарија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот. Управител на друштвото е Павле Донеv - управител без ограничување. Основач на друштвото е Павле Донеv од Скопје ул."Васил Горгов" бр. 30/2-29.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3409/2001. (27388)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3519/2001, од 17.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042726?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕДИ-ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје, ул. "Беровска" бр. 4/2-1.

Содружник: Елизабета Стоик од Скопје. Управител: Елизабета Стоик од Скопје.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 16.00/1, 16.00/2, 22.32, 22.33, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.21, 71.32, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84. Во НТР друштвото ќе обавува: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, консигнациони складишта, комисионо работење, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3519/2001. (27389)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3620/2001, од 23.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042827?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги БИМ-МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје ул. "Венијамин Мачуковски" бр. 28/2.

Фирмата на ТД гласи: Друштво за производство, трговија и услуги БИМ-МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје ул. "Венијамин Мачуковски" бр. 28/2. Содружник на друштвото е: Марија Арцелиева од Скопје ул. "Венијамин Мачуковски" бр. 28/2. Седиште на ТД е во Скопје, ул. "Венијамин Мачуковски" бр. 28/2.

Дејности на ТД се: 15.81, 15.82/2, 15.86, 15.87, 15.89, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 20.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, посредување и застапување на прометот со стоки и услуги, малограничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Управител и застапник на ТД во надворешен промет е Марија Арцелиева - управител без ограничување во овластувањата.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3620/2001. (27390)

Основниот суд Скопје I - Скопје, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, трговија и услуги КООПЕРАТИВА ДОО експорт-импорт с. Негорци Гевгелија.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.24, 15.32, 15.33, 15.61, 15.81/1, 15.82/2, 15.82/1, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.12, 51.13, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.72/1, 52.63, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.34, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.05. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во надворешнотрговскиот промет, реекспорт, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и Југославија, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународен транспорт на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, консигнациони работи, комисиони работи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот. Во внатрешниот и надворешниот промет друштвото ќе го претставува и застапува лицето Драги Делев - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27391)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3075/2001, од 24.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042282?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското радиодифузно друштво-оператор на кабелска мрежа КТ-СЕЛЕКО ДООЕЛ Неготино ул. "Индустриска" бб.

Содружник: Друштво за трговија СЕЛЕКО Зоран и Лазар ДОО Неготино ул. "Едвард Кардел" бр. 35. Содружникот не одговара.

Дејност: 64.20. Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот. Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. Управител: Тодоров Лазар - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3075/2001. (27392)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3591/2001, од 24.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042798?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги КОКИДАН ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Радишани, ул. "5" бр. 2.

Дејности: 50.20, 50.30/2, 50.40/1, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 93.02, 65.12/3, 70.31, 72.10, 72.20, 74.20/2, 74.70, 45.31, 45.33, 52.72/1, 52.72/2, 93.01, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи. Лице овластено Николче Трајкоски - управител без ограничување и застапување во надворешно и внатрешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3591/2001. (27393)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3370/01, од 24.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042577?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги ПЕНТИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. "Лазар Поптрајков" бр. 18/1-4.

Дејности: 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.17, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 52.11, 52.21, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи. Управител на друштвото е лицето Делфи-на Крстевска од Скопје и тоа без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3370/2001. (27394)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3587/2001, од 19.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042794?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕЦО ДОО увоз-извоз Скопје бул. "Јане Сандански" бр. 21/3-4, Скопје.

Називот на фирмата ќе биде: Друштво за производство, трговија и услуги ДЕЦО ДОО увоз-извоз Скопје. Седиштето на фирмата ќе биде во Скопје на бул. "Јане Сандански" бр. 21/3-4, Скопје. Основачи на фирмата ќе бидат: Претпријатие за трговија и давање деловни услуги ДЕЦО ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Белград СР Југославија со седиште на ул. "Небојшина" бр. 28 и Драган Вулетиќ од Белград ул. "Витановачка" бр. 55.

Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 18.22, 18.23, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 72.30, 72.60, 74.12, 74.14, 74.40, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, меѓународна шпедиција, реекспорт, превоз на стоки и патници во меѓународен друмски сообраќај, посредување во надворешнотрговско работење, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Драган Вулетиќ - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3587/2001. (27395)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3158/2001, од 18.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042365?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги ЛИЛИЕН ДОО експорт-импорт Волково ул. "101" бр. 81 а, Скопје.

Дејности: 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 63.30, 63.40, 70.20, 74.20/3, 70.31, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото

одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Лилјана Белдедовска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3158/2001. (27396)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3464/2001, од 22.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042671?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство на јаглероден диоксид ГЕОЛИНДЕ Геосонда ДООЕЛ Скопје, ул. "Мечкин камен" бр. 7.

Единствен содружник на друштвото е правно лице: Друштво за производство, трговија и услуги ГЕО-СОНДА Звонко Ристески и други ДОО Скопје, ул. "Мечкин камен" бр. 7.

Дејности на друштвото: 11.10, 11.20, 14.30, 23.20, 24.11, 24.13, 24.14, 40.20, 51.12, 51.51, 73.10/2, 74.84, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски лица, посредување и застапување во надворешниот трговски промет, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сиот свој имот. Управител без ограничување во внатрешното и надворешното трговско работење е Здравко Ристески.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3464/2001. (27397)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 281/2001, од 09.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 1-70061-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватната здравствена организација-ординација по општа стоматологија со заботехничка лабораторија ТРЕНД ул. "Пиринска" бр. 43/Б-3, Скопје.

Основање на Приватна здравствена организација-ординација по општа стоматологија со заботехничка лабораторија ТРЕНД со седиште на ул. "Пиринска" бр. 43/Б-3, Скопје. Основач и директор со неограничени овластувања е Томислав Трендовски од Скопје.

Дејности на организацијата: 33.10/2, 85.13, 85.14/1.

Во правниот промет организацијата ќе настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 281/2001. (27398)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1574 /2001, од 18.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02018428?-4-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Друштвото за автотранспорт и шпедиција Транс Велес акционерско друштво Велес ул. "Алексо Демниевски" бр. 53, Велес.

Во друштвото се врши промена на лице овластено за застапување. Се брише: Јанушев Димче - извршен директор со неограничени овластувања. Се запишува: Тепев Илија - извршен директор со неограничени овластувања. Пречистен текст: Тепев Илија - извршен директор со неограничени овластувања и упис на одлука за промена на членовите на органите на управување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1574/2001. (27399)

Основниот суд Штип - Штип, со решението П.Трег. бр. 587/2001, од 10.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 03007465?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар пристапување, истапување на содружник, промена на управител на Друштвото за производство, трговија и услуги Футура ДООЕЛ ул. "Велко Влаховиќ" бр. 9, Штип.

Во Друштво за производство, трговија и услуги Футура ДООЕЛ се врши пристапување и истапување на содружник и промена на управител. Од својство на содружник истапува Туркулев Душан од Нови Сад СРЈ, а во својство на содружник пристапува Коцев Здравко. Досегашниот содружник содружниот влог од 5.000 евра или 310.000,00 денари го пренесува на содружникот кој пристапува. Се разрешува управителот Никола Костов, а се именува за управител без ограничување Емил Трајков.

Од Основниот суд Штип - Штип, П.Трег. бр. 587/2001. (27407)

Основниот суд Штип - Штип, со решението П.Трег. бр. 579/2001, од 09.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 03007097?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштвото за трговија и услуги Сонце ДОО увоз-извоз Струмица ул. "Гоце Делчев" бб.

Досегашниот управител и застапник на Друштвото за трговија и услуги Сонце ДОО увоз-извоз Струмица Борче Тодоров од Струмица се брише. За нов управител и застапник на Друштвото за трговија и услуги Сонце ДОО увоз-извоз Струмица се запишува лицето Александар Тодоров од Струмица со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип - Штип, П.Трег. бр. 579/2001. (27409)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 106/2001 од 28.09.2001 г., во регистарска влошка бр. 1-405-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" Скопје РО Рударско-геолошки факултет, ц.о. со седиште во Штип, ул. "Гоце Делчев" бр. 89, Штип.

Се разрешува д-р Борис Крстев од функцијата раководен орган - декан на Рударско-геолошкиот факултет - Штип, без ограничувања, а се избира на функцијата раководен орган - декан на Рударско-геолошкиот факултет во Штип лицето д-р Тодор Делипетров, без ограничувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 106/2001. (27518)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 110/2001 од 3.10.2001 г., во регистарска влошка бр. 1-39-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување во Фабриката за производство на целулоза и хартија и преработка на хартија Хартија ад во мешовита сопственост во Кочани, ул. "29 Ноември" бр. 36.

Се брише Терциманов Кирил в.д. директор со неограничени овластувања во застапувањето во надворешнотрговско работење.

Се запишува Димитрова Николина в.д. директор со неограничени овластувања во застапувањето во надворешното трговско работење.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 110/2001. (27519)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 108/2001 од 8.10.2001 г., во регистарска влошка бр. 2-58-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице во Производна, прометна, преработувачка, земјоделска задруга АГРОПРОИЗВОД-ЛУКА п.о. с. Луковица, Македонска Каменица.

За в.д. директор се запишува Бона Стојановска и застапник во надворешнотрговскиот промет со неограничени овластувања.

Се брише: Весна Телетанска директор и застапник во надворешнотрговскиот промет со неограничени овластувања.

Пречистен текст: в.д. Бона Стојановска - директор и застапник со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 108/2001. (27521)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 484/2001 од 26.09.2001 г., во регистарска влошка бр. 03006744?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето и пристапувањето на содружник, пренос на удел и промена на овластено лице на Друштвото за трговија и услуги Ваха ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. "Христијан Карпош" бр. 88, Штип.

Со одлука на единствениот содружник бр. 4/2001 од 20.08.2001 година извршена е промена на лицето овластено за застапување, така што од управител е разрешен Зоран Димчов а е именуван Влатко Ничев, управител без ограничувања во овластувањата.

Со одлука за истапување и пристапување на содружник и договор за поклон (преотстапување на удел без надомест) од ДООЕЛ Ваха увоз-извоз Штип истапува содружникот Благородна Соколова а својот удел од 6.200 ДЕМ односно 3.265 ЕВРА го преотстапува на содружникот Влатко Ничев без надомест, којшто истиот го прифаќа и презема.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 484/2001. (27522)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 772/2001 од 28.09.2001 г., во регистарска влошка бр. 03009188?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за производство, услуги, транспорт и трговија увоз-извоз М Д - Корпорација ДОО Радовиш, ул. "Јавор" бр. 18.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 05.02, 14.11, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87, 15.91, 15.93, 15.98/2, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.22, 18.23, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 26.21, 26.25, 26.30, 26.40, 26.52, 26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.73, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 65.12/3, 72.30, 72.60, 74.11, 74.20/3, 74.70, 74.84, 91.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, продажба на стоки на консигнациони складови, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

Во правниот промет со трети лица за преземените обврски друштвото одговара со целиот свој имот и средства.

Основачите не одговараат.

За управител без ограничување се именува и се запишува Димитровски Миле.

Управителот Димитровски Миле е и застапник без ограничување во надворешнотрговското работење.

Основачи на друштвото се: Димитровски Миле од Радовиш, Република Македонија и Горгиев Горан од Радовиш, Република Македонија.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 772/2001. (27523)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 826/2001 од 3.10.2001 г., во регистарска влошка бр. 03009242?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар

основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги РОС ДООЕЛ увоз-извоз Штип ул. "Сајбие Демир" бр. 1/43, Штип.

Основач: Друштво за електромашинска репаратура на обртни електрични машини, репаратура на трансформатори, индустриска електроника и автоматика, термоенергетика, електроенергетика, електромонтажа, електроинсталации, испитување, контрола и инженеринг услуги, увоз-извоз МИНЕЛ-ЦЕР ДОО Благоја Скопје, седиште на ул. "16 Македонска бригада" бр. 18.

Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 27.42, 27.44, 27.45, 26.82/2, 27.21, 27.22, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.75, 30.01, 30.02, 31.10, 31.61, 31.62, 33.20, 33.40, 33.50, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.72, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.32, 72.30, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.72/1, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување на странски лица, консигнациона и комисиона продажба, меѓународен превоз на стоки, меѓународна шпедиција, реекспорт, туристички и угостителски услуги во странство, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со сите свои средства.

Застапување: Никола Кангалов - управител без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 826/2001. (27524)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 815/2001 од 26.09.2001 г., во регистарска влошка бр. 030092317-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и трговија Барселона-2 ДООЕЛ увоз-извоз с. Зубово бр. 9, Ново Село.

Единствен содружник во друштвото: Колев Љупчо с. Зубово бр. 9, Ново Село, основна главница на друштвото 2.600 ЕВРА или 161.200,00 денари.

Дејности на друштвото се: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.30, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.66, 51.70, 51.35, 50.3, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 60.22, 60.24, 63.21, 63.12, 20.10, 20.40, надворешна трговија со прехранбени производи, малограничен промет со Бугарија и Грција, реекспорт, меѓународна шпедиција и посредување, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Во правниот промет Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со ситот свој имот и средства.

Управител со неограничени овластувања е лицето: Колев Љупчо од с. Зубово бр. 9, Ново Село, Струмица.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 815/2001. (27525)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 752/2001 од 26.09.2001 г., во регистарска влошка бр. 030091687-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар

основањето на ДООЕЛ на Трговското радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа Вива Нет ДООЕЛ Берово, ул. "Гура Гаковик" бр. 17.

Содружник: Јованов Виктор од Берово, ул. "Гуро Гаковик" бр. 17.

Основен влог на содружникот: подвижни предмети - спрема со проценета вредност од 4.218.510 денари.

Дејност: 64.20 - телекомуникации, дистрибуција на радио и телевизиски програми преку кабелска мрежа

Овластувања и одговорност: во свое име и за своја сметка, со неограничени овластувања, друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител и застапник е Јованов Виктор од Берово, без ограничувања на неопределено време.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 752/2001. (27526)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 839/2001 од 2.10.2001 г., во регистарска влошка бр. 030092557-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија, транспорт и услуги ХИДРА увоз-извоз ДОО Струмица, ул. "24 Октомври" бр. 35.

Содружници: Томе Витанов од Струмица, ул. "24 Октомври" бр. 35 и Глигор Нурев од Струмица, ул. "Јанко Цветинов" бр. 56.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.24, 74.14, 74.82, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, реекспорт, застапување на странски фирми.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за обврските сторени во тој промет одговара со целокупниот имот.

Томе Витанов од Струмица, управител на Друштвото и застапник во надворешнотрговскиот промет без ограничувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 839/2001. (27527)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 800/2001 од 26.9.2001 г., во регистарска влошка бр. 030092167-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, услуги и производство Рио-Кршков увоз-извоз ДООЕЛ Куклиш, бр. 138.

Основач и единствен содружник на друштвото е Билјана Кршкова од с. Куклиш бр. 138, општина Куклиш.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.42, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.98/2, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 51.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.84, 8.42, 92.62, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција и Бугари-

ја, меѓународен превоз на стоки во патниот сообраќај, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складишта, комисиона продажба, застапување на странски фирми, меѓународна шпедиција, вршење работи во посредување во надворешнотрговскиот промет.

Во правниот промет со трети лица Друштвото застапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сиот свој имот.

Основната главница на друштвото изнесува 2.500 ЕВРА или 150.775,00 денари во денарска противвредност.

Со друштвото управува Билјана Кршкова - управител со неограничени овластувања, во внатрешнотрговското работење. Застапник на друштвото со неограничени овластувања во надворешнотрговското работење е Билјана Кршкова.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 800/2001. (27528)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 838/2001 од 2.10.2001 г., во регистарска влошка бр. 030092547-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз ДИЗО-КОМПАНИ ДООЕЛ Струмица, ул. "Климент Охридски" бр. 28.

Единствен содружник е: Здравков Камчо.

Седиште: ул. "Климент Охридски" бр. 28, Струмица. Управител: Здравков Камчо од Струмица со неограничени овластувања при застапувањето на друштвото во надворешниот промет со трети лица.

Одговорност: друштвото одговара со целиот свој имот.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.34, 51.36, 51.37, 51.41, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.44, 52.45, 52.50, 52.62, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограѓанен промет со соседните држави, меѓународен транспорт на стоки и патници, консигнациони работи и реекспорт, меѓународна шпедиција, посредување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 838/2001. (27529)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 786/2001 од 20.09.2001 г., во регистарска влошка бр. 030092027-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги Стев-гек увоз-извоз ДООЕЛ Кочани, ул. "Раде Кратовче" бр. 54.

Основаач: Владо Тодосијев од Кочани.

Дејности: 15.32, 15.51, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.91, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица Друштвото застапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сиот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Владо Тодосијев управител со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 786/2001. (27530)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 863/2001 од 10.10.2001 г., во регистарска влошка бр. 030092797-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ЈТД на Друштвото за производство, услуги и трговија Ексклузив Грабулев Ванче и др. ЈТД увоз-извоз Радовиш, ул. "Јане Сандански" бр. 15.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.25, 15.11, 15.81, 15.81/2, 15.91, 15.98/2, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 18.22, 18.23, 74.84, 45.31, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 52.74, 55.30/2, 51.62, 51.65, 51.63, 51.70, 51.41, 51.42/2, 51.43, 51.54, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.63, 51.66, 20.40, 20.10/1, 52.44/2, 50.30/2, 50.20, 45.43, 51.13, 51.42/1, 51.42/2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, внатрешна и меѓународна шпедиција, вршење на комисиони работи, реекспорт, услуги во меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународен транспорт на стоки и патници.

За обврските во јавното друштво секој содружник одговара на доверителите непосредно со целиот свој имот и солидари со другиот содружник. За застапник се именува Грабулев Ванче.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 863/2001. (27531)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 771/2001 од 4.10.2001 г., во регистарска влошка бр. 030091877-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија на големо и мало и услуги увоз-извоз Кекец ДОО Струмица, ул. "11 Септември" бр. 9/В.

Дејности: 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 51.2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.40, 60.2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 52.44/1, 52.44/4.

Во надворешнотрговскиот промет ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, застапување и претставување, реекспорт, консигнациона продажба на стоки од увоз, вршење работи со посредување во надворешнотрговскиот промет, малограѓанен промет со Бугарија и Грција.

Во правниот промет со трети лица Друштвото ќе застапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За обврските према доверителите Друштвото одговара со сиот свој имот.

За управител и застапник на друштвото со неограничени овластувања се запишува лицето Игор Илиевски од Скопје.

Пречистен текст: Игор Илиевски - управител и застапник на друштвото.

Единствен содружник: Љупче Арсовски од Скопје и Игор Илиевски од Скопје.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 771/2001. (27532)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 768/2001 од 3.10.2001 г., во регистарска влошка бр. 030091847-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за транспорт, производство, трговија и услуги Виза Шпед ДОО увоз-извоз Штип, ул. "Партизанска" бр. 21Б.

Назив: Друштво за транспорт, производство, трговија и услуги Виза Шпед ДОО увоз-извоз Штип.

Седиште: ул. "Партизанска" бр. 21Б, Штип.

Дејности: 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1,

17.51, 17.54, 17.54/2, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.30, 50.50, 51.16, 51.17, 51.19, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.43, 51.45, 51.47, 51.61, 51.62, 51.63, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/3, 52.44/4, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 50.30/1, 50.30/2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги во меѓународниот транспорт и шпедиција, посредување во надворешнотрговскиот промет, продажба на стоки во консигнациони складишта, комисиона продажба на стоки од увоз, реекспорт, малограничен промет со соседните држави.

Основната главница на друштвото изнесува вкупно 2.600 ЕУР или 159.000,00 ден. во предмети.

Овластувања во правниот промет: неограничени.

Одговорност за обврските: целосна одговорност.

Управител на друштвото: Верица Андоновски од Штип, ул. "Партизанска" бр. 21Б.

Застапник: управителот Верица Андоновски од Штип со неограничени овластувања во правниот промет со трети лица во земјата и во надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 768/2001. (27533)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Охрид, објавува дека со решение Ст. бр. 41/2001 од 28.11.2001 година, над стечајниот должник Друштво за поправка и одржување на апарати "ВЕМ" ДООЕЛ с. Велгошти - Охрид со жиро сметка 41000-601-62933 при ЗПП - Филијала - Охрид отвори стечајна постапка над должникот, истата не ја спроведува и ја заклучи.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот при Основниот суд во Битола.

Од Основниот суд во Охрид. (30923)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 264/01 над трговија на мало "ОРТИШ" со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-93027 при ЗПП-Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (30924)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 228/01 од 6.12.2001 година, над ДООЕЛ НО - 13 Битола, ул. "Дебарска" бр. 51, со дејност трговија со ж-ска 40300-601-87278 при ЗПП - филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (30926)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 263/01 од 6.12.2001 година, над ТП "ЉУБО ЉУБО СИМОНОВСКИ" од Битола, ул. "В. Карангелевски" 64/2-51, Трег. 01007732?-03-000 со дејност производство и жиро сметка 40300-601-95640 при ЗПП-Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (30927)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 281/01 од 6.12.2001 година, над Трговец поединец Гордана Драгољуб Кочовска, продавница "ИВЕЛИ" Демир Хисар, Трег. 01001716?-6-01-000 со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-90574 при ЗПП-Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (30929)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 280/01 од 6.12.2001 година над ТУП Лаландија, Битола

ул. "Пецо Божиновски" бр. 30-а, со дејност производство со ж-ска 40300-601-56195 при ЗПП - филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (30930)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 279/01 од 6.12.2001 година, над ДООЕЛ "РОВЕЊО-ВЕСНА" Битола, ул. "Љубојно" бр. 25, со дејност трговија со ж-ска 40300-601-40956 при ЗПП - филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (30932)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 62/2001 од 28.11.2001 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговец-поединец за вршење на трговија на мало, Ратко Павле Трајкоски ПБ-КОМЕРЦ, с. Црешево, М. Брод и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка над наведениот должник согласно чл. 64 ст. 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (30934)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 147/01 од 21.11.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ДТТ "Војкан промет" увоз-извоз ДООЕЛ од с. Градашорци, Општина Василево, со жиро сметка бр. 41300-601-56902 што се води при ЗПП Филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (30935)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II.Ст. бр. 383/01 од 06.12.2001, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за услуги и трговија на големо и мало "БЛАЦЕ" експорт-импорт Ц.О. Скопје, со седиште во с. Блаце со жиро сметка 40100-601-255784 и регистарска влошка 1-40921-0-0-0 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за услуги и трговија на големо и мало "БЛАЦЕ" Ц.О. од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30963)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Ст. бр. 418/96 од 13.11.2001 година се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и надворешна трговија "АНТУЗ" Скопје со седиште на ул. "Народен Фронт" бр. 13/5 и жиро сметка 40100-601-296721.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Да се објави огласот на огласната табла во судот и во "Сл. весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30881)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 163/01 од 30.11.2001 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДТУ

"ИНТЕРЕКС" увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-33491 што се води при ЗПП филијала Струмица, но поради немање имот на должникот, се одлучи отворената стечајна постапка да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (31100)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 179/01 од 06.12.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ "КАПО" увоз-извоз ДООЕЛ од с. Босилово, Општина Босилово, со жиро сметка бр. 41300-601-10430 што се води при ЗПП филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (31101)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 145/01 од 30.11.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Весна Горѓе Стојанова тп од Струмица со жиро сметка бр. 41300-601-69832 што се води при ЗПП филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (31102)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 149/2001 од 28.11.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Валентина Илија Ташева тп од Струмица со жиро сметка бр. 41300-601-60314 што се води при ЗПП филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (31103)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 146/01 од 23.11.2001 година, е отворена стечајна постапка над должникот ПТУТ "КРАЛ" п.о. увоз-извоз од с. Владеви, Општина Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-20283 што се води при ЗПП филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (31104)

Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица со решение под Ст. бр. 75/2001 од 28.11.2001 година, отвори стечајна постапка над должникот ДТУТ "МАКОМ" ДООЕЛ увоз-извоз од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-19163 што се води при ЗПП филијала Струмица, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (31105)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 157/01 од 19.11.2001 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Ванчо Душан Илиев т.п. од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-60377 што се води при ЗПП филијала Струмица, но истата не е спроведена поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (31106)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 121/96 од 01.11.2001 година, е заклучена стечајната постапка над должникот ЗЗ "КУКЛА" од с. Куклиш.

Преостанатиот имот: магацински простор, стари објекти во с. Куклиш, како и канцелариски материјал што го користи Општина Куклиш и е од незначителна вредност, се предаваат на Општина Куклиш, согласно член 148 од ЗППСЛ.

По правосилноста на решението, должникот ќе се брише од судскиот регистар при Основниот суд во Штип.

Против ова решение дозволена е жалба, во рок од 8 дена преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Струмица. (31107)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 70/2001 од 30.11.2001 година, отворена е стечајна постапка над должникот ППТУ "ЕКА" увоз-извоз од Гостивар, но истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (31144)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 71/2001 од 30.11.2001 година, отворена е стечајна постапка над ДПТУ "ВЛАДО КОМЕРЦ ЦЕРОВО" Јагода ДООЕЛ од Гостивар, но истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (31145)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 72/2001 од 30.11.2001 година, отворена е стечајна постапка над должникот Ноќен Бар "АСИОС" ТП Николоски Иван Филип од Гостивар, но истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (31146)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III Ст. бр. 339/01 од 05.12.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, транспорт и услуги "ЛАКИ - МОНИ" Мирко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на бул. "Македонско Косовска бригада" бр. 10/20, со жиро сметка 40100-601-380211 и регистарска влошка бр. 020011329?-8-01-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, транспорт и услуги "ЛАКИ-МОНИ" Мирко ДООЕЛ од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основен суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31207)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст. бр. 31/2001 од 27.11.2001 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ПУП "БОКА КОМЕРЦ" од Гевгелија со седиште на ул. "Горѓи Стамов" бр. 15 и жиро сметка бр. 41610-601-17473 при ЗПП Гевгелија, но истата не се спроведува заради немање на имот од кој би се намириле трошоците на стечајната постапка, па отворената стечајна постапка над должникот "Бока комерц" од Гевгелија веднаш се заклучува.

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (31211)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст. бр. 32/2001 од 27.11.2001 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ППКТТУ "ВЕНЕРА ГЕВГЕЛИЈА" од Гевгелија со седиште на ул. "Илинденска" бр. 7/А и жиро сметка бр. 41610-601-52849 при ЗПП Гевгелија, но истата не се спроведува заради немање на имот од кој би се намириле трошоците на стечајната постапка, па отворената стечајна постапка над должникот "ВЕНЕРА ГЕВГЕЛИЈА" од Гевгелија веднаш се заклучува.

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот суд Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (31212)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 241/96 од 30.11.2001 година е заклучена отворената стечајна постапка над стечајниот должник ДОО "ЈУГОШПЕД" од Гевгелија со седиште на ул. "Железничка" бб и број на жиро сметка 41610-601-21088 при ЗПП Гевгелија.

Право на жалба е дозволена во рок од 8 дена од денот на објавување, преку Основниот суд во Гевгелија до Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (31213)

Се закажува извештајно рочиште за Собрание на доверители при АД Македонка Енергетика Штип на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник ќе се одлучува за натамошниот тек на стечајната постапка.

Право на учество имаат сите доверители со право на одвоено намирување, стечаен управник, сите стечајни доверители и должникот.

Извештајното рочиште ќе се одржи на 24.12.2001 година во 10 часот во просториите на Основниот суд во Штип во соба бр. 6.

Од Основниот суд во Штип. (31235)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III Ст. бр. 2/96 од 24.12.2001 година.

Се дава согласност за отпочнување на постапката за трансформација на АД "Славија" од Скопје.

Стечајната постапка времено запрена со решение на овој суд III Ст. бр. 2/96 од 06.12.1999 година се запира. Решението да се објави во "Службен весник на РМ", на огласна табла на судот и на огласна табла на должникот.

Жалбата поднесена против ова решение не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32341)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Ст. бр. 188/01 од 07.11.2001 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие "АСИБА МГ" ДОО Скопје, со седиште на ул. "Лондонска" бр. 24 и жиро сметка 40120-601-68723.

За стечаен управник се определува Радослав Кипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучат за понатамошниот тек на постапката за 16.01.2001 година, во 8,45 часот во соба бр. 44 во зградата на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ"

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32354)

Основниот Суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Ст. бр. 218/01 од 28.11.2001 година, отворена е стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, промет и услуги "ММ" ДОО Миодраг и други Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 5/62 и жиро сметка 40100-601-297851 впишан во регистарската влошка бр. 02015537-3-03-000.

За стечаен управник се определува лицето Радослав Кипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверителите кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучат за понатамошен тек на постапката за 16.01.2001 година во 8, 50 часот во соба бр. 44 во зградата на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32352)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Ст. бр. 396/2001 од 10.12.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Македонски институт за новинарство - помагање во оспособување новинарски кадар - ДОО -Скопје, ул. "11 Октомври" бр.2-6/2, со жиро сметка 40100-603-18306.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, Скопје со стан на бул. "АВНОЈ" бр. 68/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31866)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 923/99 од 11.12.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за проектирање, изведба и инженеринг "М-2" ДОО -Скопје, ул."Дамска" бр. 30 а, со жиро сметка 40120-601-2277389.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петревски од Скопје со стан на бул. "АВНОЈ" бр. 44.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31865)

Ликвидаторот Касниоски Т. Игне од Скопје ул."Торонто" бр. 28, Скопје, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 3030/2001, објавува дека Трговското друштво за промет на големо и мало "МАКИТАЛ" Нове и други ДОО Скопје и со број на жиро - сметка 40100-601-65490 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (31478)

Ликвидаторот Анета Ристовска од Скопје, ул."Хо Ши Мин" бр. 199 а, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека Друштвото за производство и трговија ТРИ СВЕЗДИ Анета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и со жиро - сметка 40100-601-450008 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (31607)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 355/2001 од 08.11.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и внатрешен и надворешен промет "УРУМОВИ" - ДОО -Скопје, ул."Народен Фронт" бр. 15/1-9, со жиро сметка 40100-601-360509.

За ликвидатор се определува лицето Ацо Дамчевски од Скопје со стан на ул. "Дрезденска" бр. 15/1-9, телефон 378-979.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31829)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 365/2001 од 14.11.2001 годи-

на, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "БОРО ТРЕЈД" увоз-извоз - Скопје с. Петровец, ул."12" бр. 25, со жиро сметка 40110-601-373689.

За ликвидатор се определува лицето Ацо Дамчевски од Скопје со стан на ул. "Дрезденска" бр. 15/1-9, телефон 378-979.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31830)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр.372 /2001 од 19.11.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет "МЕДИФАРМ-КОМЕРЦ" Тетово ул."Илинденска" бр. 216/2, со жиро сметка 41500-601-15367.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симоски од Тетово со стан на ул."Благоја Tosка" бр. 222, телефон 044/332-025.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31880)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 373/2001 од 22.11.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Здравствена организација Аптека "МЕДИФАРМ" П.О. од Тетово ул."Горна Чаршија" бб, со жиро сметка 41500-603-1419.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симоски од Тетово со стан на ул."Благоја Tosка" бр. 222, телефон 044/332-025.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31881)

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екон. од Тетово ул."Благоја Tosка" бр. 222, тел. 044/332-025, запишан во Трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 3199/01 од 19.11.2001 година и влошка: 02030005?-8-01-000, објавува дека Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало СТИЛЕР Садула ДООЕЛ извоз-увоз с. Боговиње, Општина Боговиње е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последното објавување.

Од ликвидаторот. (29536)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л. бр. 143/01 од 17.12.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над ТП "Гулап" п.о. увоз-извоз 49259 но поради немање на материјални средства постапката се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатијата што се води при Основниот суд во Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на Р.Македонија".

Од Основниот суд во Штип. (31883)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л. бр. 12/2001 од 12.12.2001 година, се отвора ликвидациона постапка поднесена од Јавното трговско друштво за трговија, услуги и производство Алек компани јтд увоз-извоз Кочани, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Јавното трговско друштво за трговија, услуги и производство Алек компани јтд увоз-извоз Кочани се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (31884)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л. бр. 193/2001 од 12.12.2001 година, се отвора ликвидациона постапка поднесена од Друштвото за производство, промет и услуги Емгопром јтд Гарванска Емилија и др. експорт-импорт Берово, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Друштвото за производство, промет и услуги Емгопром јтд Гарванска Емилија и др. експорт-импорт Берово се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (31885)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 127/2001 од 29.03.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "БЕС СТАР" ДОО - Скопје, с. Буковиќ.

За ликвидатор се определува лицето Цемали Јашар од Скопје, с. Буковиќ, тел. 02-359-793.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31918)

Ликвидаторот Маидевска Виолета од Скопје, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трэг. бр. 3435/01, објавува дека Друштвото за промет на големо и мало НАДАРИС - Виолета и Иван ДОО Скопје и со жиро - сметка 40100-601-243248 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (31978)

Ликвидаторот Дејан Маринковски од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трэг. бр. 1323/01, објавува дека Друштвото АКРОС-КАРГО ДООЕЛ со број на жиро - сметка 40100-601-224457 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-

вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази.

Од ликвидаторот. (31979)

Ликвидаторот Севда Ѓорѓиева од Скопје, ул. "Црвена општина" бб, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трэг. 3212/01 од 09.11.2001 година, објавува дека Друштвото за производство промет и услуги АБАКУС Александар и др. ДОО увоз-извоз ул. "Ленинградска" бр. 61 а, Скопје со број на жиро сметка 40100-601-205143 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (31982)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава 3/8 идеален дел од земјоделско земјиште - овошна градина, која лежи на КП бр. 432, план 3, скица 5, м.в. "Лопушан" класа 6, на КО Д. Соње, со вкупна површина од 1853м² сопственост на Панковска Данче, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 21/25, Скопје и Здравковска Гордана, ул. "Маршал Тито" бр. 50, нас. Илинден, Скопје, за вкупна купопродажна цена од 64.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие замјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, општина Кисела Вода, Скопје. (32356)

Се продава земјоделско земјиште нива во м.в. "Сулејман" со површина од 1131м² лоцирано на КП бр. 610/1 за КО Д. Лакочереј, за цена од 53,00. денари за 1м² сопственост на Димоска Руса од Охрид, с. Орман.

Се повикуваат сосопствениците и сите соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата во рок од 30 дена од објавувањето на понудата-огласот во "Службен весник на РМ". Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Момана Иваноска од Охрид, ул. "Македонски Просветители" - 8, (мезанин). (32256)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во општина Чаир, ги известува сопствениците на граничните парцели и сосопствениците на парцелата КП бр. 159/3 нива 3 класа, во м.в. "Трница" со површина од 4345м² КО Огњаци дека сопственикот на наведената парцела Тодоровиќ Верка, со стан во Огњанци Скопје, го продава својот дел од наведената парцела по цена од 300,00 денари по 1м². Доколку наведените лица сакаат да го користат предимственото право на купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ", да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно продавачот ќе ја продаде на друг купувач. (32279)

Се продава недвижен имот и тоа: нива од 6-та класа, со површина од 1.802м² што се наоѓа на КП бр. 5/6, план 1, скица 1, м.в. "Пеленица" КО Долно Количани, сопственост на Бакиовска Санија од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", доколку се заинтересирани да ја купат горе-описаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сардоска од Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, локал 23 (ДТЦ "Стара Рампа"). (31875)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 267-5, лозје од 5 класа, на м.в. "Лозје" со површина од 250м² заведена во ПЛ бр. 215 за КО Галате сопственост на Алији Менаф, Алији Муцела, Алији Кенан и Алији Зела сите од с. Врапчиште, за купопродажна цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување. (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (31953)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: пасиште на КП бр. 27, дел 2, дел 1, на м.в. "Раштани" класа 5, со површина од 3172м² заведено во ИЛ бр. 584 за КО Јанковец, сопственост на продавачот Цветковска Димитар Стефанка од Гостивар, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (31954)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 912793/96 издаден од УВР-Гостивар на име Черкези Сузана, Гостивар. (32197)

Пасош бр. 1015038/97 издаден од УВР-Скопје на име Усеин Сејфула, ул. "Вашингтонска" бр. 117 а, Скопје. (32198)

Пасош бр. 1492283 на име Авни Купа, Дебар. (32210)

Пасош бр. 1020509/97 издаден од УВР - Скопје на име Ќеџибана Муратовска, с. Катланово, Скопје. (32247)

Пасош бр. 1168624/99 издаден од УВР - Куманово на име Реџеп Јахија, с. Липково, Куманово. (32249)

Пасош бр. 682473/95 издаден од УВР-Скопје на име Мемети Азбије, ул. "194" бр. 3, Скопје. (32257)

Пасош бр. 1295736 издаден од УВР-Куманово на име Реџеми Шефки, ул. "Правда Спасовска" бр. 1, Куманово. (32258)

Пасош бр. 1416860 издаден од УВР-Скопје на име Камберовска Јалдизе, с. Цветово, Скопје. (32259)

Пасош бр. 748562 издаден од УВР-Скопје на име Стојановска Викторија, ул. "Јане Сандански" бр.30/1-2, Скопје. (32260)

Пасош бр. 926332 издаден од УВР-Тетово на име Мехмети Абдулах, ул. "167" бр. 180, Тетово. (32261)

Пасош бр. 1346729 издаден од УВР-Скопје на име Спасовска Лиљана, ул. "В. Комаров" бр. 14/3/5, Скопје. (32262)

Пасош бр. 1502822 издаден од УВР-Куманово на име Макутовска Нације, ул. "Средорек" бр. 31, Куманово. (32263)

Пасош бр. 1354700 издаден од УВР-Скопје на име Тахири Насер, ул. "Пере Тошев" бр. 34, Скопје. (32264)

Пасош бр. 1413626 издаден од УВР-Скопје на име Арсеновски Полекар, ул. "Народен Фронт" бр. 25/57, Скопје. (32270)

Пасош бр. 1578922 издаден од УВР-Прилеп на име Кети Бабаноска, ул. "Пецо Спиркоски" бр. 4, Прилеп. (32280)

Пасош бр. 402192/94 издаден од УВР-Гостивар на име Фидан Бајрами, с. Србиново, Гостивар.

Пасош бр. 0984518 издаден од УВР-Гевгелија на име Марковски Сашко, с. Давидово, Гевгелија. (32289)

Пасош бр. 1042011/98 издаден од УВР-Тетово на име Иџет Абази, с. Ново Село, Тетово. (32306)

Чекови од тековна сметка бр. 7680986 од бр. 271148 до бр. 271155. издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Петровска Лиља, Скопје. (32248)

Чекови од тековна сметка бр. 12955363 од бр. 00190-00248531 до бр. 0019000248550 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Пентиев Павле, Скопје. (32273)

Работна книшка на име Благое Димитриевски, Куманово. (32194)

Работна книшка на име Стојанов Марјанчо с. Лозово, Св. Нилоле. (32196)

Работна книшка издадена од Скопје на име Снежана Драгановска, Скопје. (32219)

Работна книшка издадена од Скопје на име Весна Марковска, Скопје. (32223)

Работна книшка на име Неби Мусли, Скопје. (32274)

Работна книшка на име Наим Амет, с. Арачиново, Скопје. (32275)

Работна книшка на име Рамадан Салих, с. Сингелик, Скопје. (32276)

Работна книшка на име Симоновски Киро, Скопје. (32277)

Свидетелство на име Станков Игор, Пробиштип.

(32195)

Свидетелство за 4-то одделение издадено од ОУ "Свети Климент Охридски" Бутел-Скопје на име Шакировски Бедџет, Скопје. (32278)

Диплома издадена од АСУЦ "Боро Петрушевски" Скопје на име Жифко Јованов, Скопје. (32201)

Диплома издадена од ГУЦ "Здравко Цветковски"-Скопје на име Аневска Сузана, Скопје. (32269)

Здравствена книшка на име Димитриев Тодорче, ул. "Петре Алчев" бр. 10, Велес. (32193)

Даночна картичка бр. 4030993260739 издадена од Управа за приходи Скопје на име АД ИН Комерц, Скопје. (32215)

Даночна картичка бр. 5030996127944 издадена од Управа за приходи Скопје на име "Буши - голд", Скопје. (32220)

Даночна картичка бр. 4030999371257 издадена од Управа за приходи Скопје на име Ели компани, Скопје. (32222)

Даночна картичка бр. 4030967267172 издадена од Управа за приходи на име Месна заедница Маџари 1, Скопје. (32265)

Даночна картичка бр. 4030999361235 издадена од Управа за приходи-Скопје на име Општински фудбалски сојуз "Гази Баба", Скопје. (32267)

Даночна картичка бр. 5030999198251 издадена од Управа за приходи-Скопје на име ТПУ "УСПЕХ", Скопје. (32271)

Даночна картичка бр. 4020993121733 издадена од Управа за приходи на име "ИНЖИНИРИНГ ДАСС", Охрид.

Престанок на врш.самост.зан.д. бр. 25-551/95 издаден од Општина Чаир-Скопје на име "БУДВА" слаткарница, Скопје. (32272)

Пасош бр. 976238/97 издаден од УВР - Скопје на име Мурати Нехат, Раштански пат 66, Скопје. (32304)

Пасош бр. 722516/95 издаден од УВР - Скопје на име Зимери Заим, ул. "Вашингтонска" бр. 3/3, Скопје. (32307)

Пасош бр. 1265897 издаден од УВР-Кочани на име Стојанов Цветан, с. Зрновце, Кочани. (32309)

Пасош бр. 1210527 издаден од УВР - Куманово на име Мустафа Евзи, с. Липково, Куманово. (32312)

Пасош бр. 1361712/00 издаден од УВР - Куманово на име Реџеми Орхан, с. Липково, Куманово. (32313)

Пасош бр. 1231359/99 издаден од УВР-Скопје на име Колева Мирјана, бул. "Ј. Сандански" бр. 78/1-4, Скопје. (32326)

Пасош бр. 329485/94 издаден од УВР - Скопје на име Мурат Амети, с. Г. Свиларе, Скопје. (32329)

Пасош бр. 1331810 издаден од УВР-Куманово на име Скендер Клаиќи, с. Сопот, Куманово. (32342)

Пасош бр. 1291654 издаден од УВР-Скопје на име Самет Таири, ул. "Сава Михајлов" бр.20, Скопје. (32343)

Пасош бр. 402198 издаден од УВР-Гостивар на име Фидан Бајрами, с. Србиново, Гостивар. (32341)

Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 66/2001 година под реден број 20544 наместо пасош бр. 461121 на име Имери Кафет треба да стои Имери Кефает, с. Врпчиште, Гостивар.

Чекови од тековна сметка бр.3651989 чек бр.6106042 и 6106043 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јовческа Весна, Скопје. (32299)

Чекови од тековна сметка бр. 1201034 од бр. 159053 до бр. 159067 издадени од Македонска банка ад Скопје на име Дашиќ Лазар, Скопје.

Работна книшка издадена од Скопје на име Вељановски Душко, Скопје. (32290)

Работна книшка на име Иљер Амиди с. Руница, Куманово. (32301)

Работна книшка на име Слободан Душановски, Куманово. (32302)

Работна книшка на име Синани Јусуф, с. Гошинце, Куманово. (32316)

Работна книшка на име Столевска Жаклина, Скопје. (32344)

Работна книшка на име Сали Екрем с. Брест, Скопје. (32347)

Работна книшка на име Абази Фадил, Скопје. (32348)

Работна книшка на име Сафет Јакупи, с. Танушевци, Скопје. (32350)

Воена книшка издадена од Скопје на име Стојковски Бранко, Скопје. (32305)

Воена книшка издадена од Скопје на име Куртиш Кемал, Скопје. (32308)

Свидетелство на име Рената Велиновска, Мак. Каменица. (32320)

Свидетелство на име Богданоска М. Ордена с. Тополчани, Прилеп. (32324)

Свидетелство на име Шорески Гоце, с. Костенци, Прилеп. (32325)

Свидетелство на име Спасев Миле, Штип. (32327)

Свидетелство на име Јакимовски Јорданчо, с. Злетово, Пробиштип. (32330)

Ученичка книшка на име Соколовска Македонка, Кочани. (32331)

Здравствена книшка на име Тошески Милан, Велес. (32293)

Здравствена книшка на име Тасков Митко, с. Градско, Велес. (32300)

Здравствена книшка на име Манасков Јованче, Велес. (32321)

Здравствена книшка на име Гочевска Драга, ул. "Марксва" бр. 16-13/2, Велес. (32322)

Здравствена книшка на име Горан Б. Јакимовски, ул. "Орце Мартинов" бр. 96, Велес. (32323)

Уверение издадено од УСО "Коле Неделковски" на име Бошковски Зоран, ул. "Н.Г. Дуња" бр. 22, Велес. (32298)

Девизна штедна книшка бр. 432375 издадена од Стопанска банка АД Скопје на име Роза Јованова, Кавадарци. (32338)

Даночна картичка на име Еколошко друштво "БРЕЗА", Велес. (32332)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14, став 1 и член 17 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/01 ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА КОМПЈУТЕРИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ ВО 2002 - ТА ГОДИНА

1. НАБАВУВАЧ

Министерството за финансии на Република Македонија, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

2. ПОНУДУВАЧИ

- Право да поднесе понуда има секое заинтересирано домашно правно и физичко лице кое е регистрирано за трговија на мало со канцелариска опрема.

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

Набавка на потрошен материјал за компјутери за потребите на подрачните единици и за Министерството за финансии во 2002 - та година.

- Понудувачите треба да достават понуда за предметот на набавката во целост за сите делови (а, б, в, г) од Листата на потрошен материјал за компјутери.

- Понудите на понудувачите кои не ги содржат сите позиции од одделен дел во Листата, ќе се сметаат за некомплетни и нема да бидат разгледувани.

- Понудените рибони и тонери требаат да бидат оригинални.

4. НАЧИН НА ИСПОРАКА

Испораката на потрошениот материјал за компјутери ќе се врши sukcesивно според месечните потреби на Набавувачот по претходно доставени порачки во кои ќе бидат содржани видот и количината на потрошениот материјал за компјутери и местото на испорака.

5. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

- Опис на понудениот потрошен материјал за компјутери (за секој артикал назив на производителот, земја на производство и др.);

- Поединечна цена по единечна мера (парче) за секоја позиција од Листата на потрошен материјал за компјутери, вкупна цена на понудата, крајна со засметан ДДВ и други давачки и искажана во денари;

- Рок на испорака (искажан во денови, сметан од денот на доставувањето на порачката);

- Рок на плаќање (искажан во денови, сметано од денот на доставувањето на фактурата за извршената испорака);

Понудите кои не ги содржат сите погоренаведени податоци, односно, понудите во кои изнесените податоци не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошната постапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети).

6. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

6.1. Придружна документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата:

- Извод од судска регистрација на дејноста;

- Документ за бонитет на понудувачот издаден од Централниот регистар согласно Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98);

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај - потврда од надлежен Основен суд), не постар од шест месеци;

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција - уверение од надлежен Основен суд - оддел за прекршоци), не постар од шест месеци;

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

6.2. Документи со кои понудувачот, согласно член 23 став 1 од Законот за јавни набавки, ја докажува техничката способност, а кои треба да бидат приложени во ковертот кој носи ознака "документација".

- Список на главни испораки на потрошен материјал за компјутери во претходната година со количините на испорачаниот потрошен материјал за компјутери и примачите, заверен и потпишан од одговорното лице;

- Писмена изјава дека понудувачот располага со магацин и дека во секое време има доволно количество на потрошен материјал за компјутери во залиха, заверена и потпишана од одговорното лице;

- Писмена изјава за подготвеноста на понудувачот што ќе биде избран за најповолен, испораката да ја врши до подрачните единици на МФ во Републиката, заверена и потпишана од одговорното лице на понудувачот;

Понудите кои не ги содржат сите погоренаведени списоци и изјави ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошната постапка, односно, нема да бидат евалуирани (оценети).

7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- Цена.....35 поени;
- Квалитет.....35 поени;
- Рок на испорака.....15 поени;
- Начин и рок на плаќање.....15 поени.

8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Понудите треба да се достават најдоцна до 25.01.2002 година до 12 часот во архивата на Министерството за финансии, а по истекот на наведениот рок, нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

Понудувачите, во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите, во согласност со член 52 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса ул."Даме Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на Министерството за финансии на РМ, (најдоцна до 15:00 часот секој работен ден).

Листата на потрошен материјал за компјутери што ќе се набавува во Министерството за финансии во 2002 - та година, понудувачите ќе можат да ја подигнат од денот на објавувањето на Отворениот повик бр. 4/01, секој работен ден од 08:00 до 15:00 часот во архивата на Министерството за финансии во Скопје.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 25.01.2002 година во 12:00 часот во просториите на Министерството за финансии на РМ (ул."Даме Груев" бр. 14, Скопје), II кат - сала за состаноци.

Претставниците на понудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14, став 1 и член 17 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 5/01 ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШЕН КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРС- ТВОТО ЗА ФИНАНСИИ ВО 2002 - ТА ГОДИНА

1. НАБАВУВАЧ

Министерството за финансии на Република Македонија, со седиште на ул."Даме Груев" бр. 14, Скопје.

2. ПОНУДУВАЧИ

- Право да поднесе понуда има секое заинтересирано домашно правно и физичко лице кое е регистрирано за трговија на мало со канцелариска опрема.

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

Набавка на потрошен канцелариски материјал за потребите на подрачните единици и за Министерство-то за финансии во 2002 - та година.

- Понудувачите треба да достават понуда за предметот на набавката во целост за сите глави од Листата на потрошен канцелариски материјал.

- Понудите на понудувачите кои не ги содржат сите позиции од одделна глава во Листата, ќе се сметаат за некомплетни и нема да бидат разгледувани.

4. НАЧИН НА ИСПОРАКА

Испораката на потрошниот канцелариски материјал ќе се врши sukcesивно според месечните потреби на Набавувачот по претходно доставени порачки во кои ќе бидат содржани видот и количината на потрошниот канцелариски материјал и местото на испорака.

5. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

- Опис на понудениот потрошен канцелариски материјал (за секој артикал назив на производителот, земја на производство и др.);

- Поединечна цена по единечна мера (парче, ролна, кочан, сет, рис, кутија, ролна) за секоја позиција од Листата на потрошен канцелариски материјал, вкупна цена за секоја одделна глава од Листата и вкупна цена на понудата, крајна со засметан ДДВ и други давачки и искажана во денари;

- Рок на испорака (искажан во денови, сметан од денот на доставувањето на порачката);

- Рок на плаќање (искажан во денови, сметано од денот на доставувањето на фактурата за извршената испорака);

Понудите кои не ги содржат сите погоренаведени податоци, односно, понудите во кои изнесените податоци не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошната постапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети).

6. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

6.1. Придружна документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата:

- Извод од судска регистрација на дејноста (и истовремено дејноста за трговија на мало со канцелариска опрема да биде заокружена);

- Документ за бонитет на понудувачот издаден од Централниот регистар согласно Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98);

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај - потврда од надлежен Основен суд), не постар од шест месеци;

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција - уверение од надлежен Основен суд - оддел за прекршоци), не постар од шест месеци;

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

6.2. Документи со кои понудувачот, согласно член 23 став 1 од Законот за јавни набавки, ја докажува техничката способност, а кои треба да бидат приложени во ковертот кој носи ознака "документација".

- Список на главни испораки на потрошен канцелариски материјал во претходната година со количините на испорачаниот потрошен канцелариски материјал и примачите, заверен и потпишан од одговорното лице;

- Писмена изјава дека понудувачот располага со магацин и дека во секое време има доволно количество на потрошен канцелариски материјал во залиха, заверена и потпишана од одговорното лице;

- Писмена изјава за подготвеноста на понудувачот што ќе биде избран за најповолен, испораката да ја врши до подрачните единици на МФ во Републиката, заверена и потпишана од одговорното лице на понудувачот;

Понудите кои не ги содржат сите погоренаведени списоци и изјави ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошната постапка, односно, нема да бидат евалуирани (оценети).

7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- Цена.....35 поени;
- Квалитет.....35 поени;
- Рок на испорака.....15 поени;
- Начин и рок на плаќање.....15 поени.

8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Понудите треба да се достават најдоцна до 28.01.2002 година до 12 часот во архивата на Министерството за финансии, а по истекот на наведениот рок, нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

Понудувачите, во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите, во согласност со член 52 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса ул. "Даме Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на Министерството за финансии на РМ, (најдоцна до 15:15 часот секој работен ден).

Листата на потрошен канцелариски материјал што ќе се набавува во Министерството за финансии во 2002 - та година, понудувачите ќе можат да ја подигнат од денот на објавувањето на Отворениот повик бр. 5/01, секој работен ден од 08:00 до 15:15 часот во архивата на Министерството за финансии во Скопје.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 28.01.2002 година во 12:00 часот во просториите на Министерството за финансии на РМ (ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје), II кат - сала за состаноци.

Претставниците на понудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14, став 1 и член 33 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 5/01 ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на ограничениот повик е Министерството за финансии на Република Македонија, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање документација за претходно утврдување на подобноста (претквалификација) на понудувачите како можни носители на набавка, односно, на изведба на:

- фасада од стакло-алуминиум и гранит на објектот на Министерството за финансии ("Банка за надворешна трговија" Југобанка).

1.3. На Ограничениот повик има право да достави пријава секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејноста која е предмет на набавката.

1.4. Право да достават пријава имаат и група на понудувачи кои склучиле договор за деловно техничка соработка, но во тој случај секој од понудувачите е должен да ја достави потребната документација која задолжително треба да се приложи кон пријавата, а која е таксативно наведена во точката 3 од овој оглас.

1.5. Отворањето на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

2.1. Министерството за финансии на РМ има потреба од претходно утврдување на подобноста на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметната набавка.

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се побара понуда за изведба на фасада од стакло-алуминиум и гранит на објектот на Министерството за финансии ("Банка за надворешна трговија" Југобанка).

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПРИЈАВАТА

Заинтересираните понудувачи потребно е да достават документација согласно со член 35 од Законот за јавни набавки, за:

3.1. Претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон, факс);

3.2. Годишна реализација по завршна пресметка за изминатите 3 (три) години;

3.3. Техничко-технолошки бонитет:

- расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката;

- расположиви залихи од репроматеријали со кои располага понудувачот;

- менаџерска способност;

- искуство и стручен кадар за извршување на набавката.

3.4. Економско-финансиски бонитет издаден од Централниот регистар согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98);

- Документот за бонитет на странското правно и физичко лице, треба да биде доставен согласно со член 22 став 3 од Законот за јавни набавки;

3.5. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај - потврда од надлежен Основен суд), не постара од шест месеци од денот на издавањето;

3.6. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција - уверение од надлежен Основен суд - оддел за прекршоци) не постаро од шест месеци од денот на издавањето;

3.7. Извод од судска регистрација на дејноста (комплет, а во влошката 3 од изводот дејноста која е предмет на набавката да биде заокружена);

3.8. Список на изведени работи од ист вид во последните 3 (три) години со назначување на вкупната вредност на работите и инвеститорите (референтна листа);

3.9. Список на вклучени технички лица (име, презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната стручност за изведување на работите кои се предмет на набавка (дипломи, сертификати и сл.);

3.10. Доказ (сертификати или добиени атести од домашни и меѓународни институти) дека целокупната понудена опрема и материјали се во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

3.11. Рекламен, проспектен и друг вид на презентациски материјал, за одреден вид на работа (доколку располага);

Бараните документи треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

4.1. Рокот за доставување на пријавите (документацијата) изнесува 45 дена сметано од денот на објавувањето на огласот на Ограничениот повик бр. 5/01 (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе пристигнат во архивата на Министерството за финансии по истекот на крајниот рок и кои нема да бидат изработени според барањата на овој повик како и оние кои ќе бидат несоодветно комплетирани нема да бидат разгледувани.

4.3. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака "не отворај", како и бројот на овој ограничен повик. Ковертите не треба да содржат никакви ознаки со кои би можеле да се идентификуваат понудувачите.

4.4. Документацијата и другите податоци, во согласност со член 52 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса ул. "Даме Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на Министерството за финансии на РМ (најдоцна до 15 часот секој работен ден).

Дополнителни информации на 112-158.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 13 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки за реализација на проектот "Воведување на систем на следење и дијагностика на ТСЕ (Трансмисивни Спонгиозни Енцефалопатии) кај животните при Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за ветеринарство, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2001 ПО ПРВ ПАТ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО И ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ - АДАПТАЦИЈА НА ОБЈЕКТ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател на повикот е МЗШВ - Управа за ветеринарство, Скопје ул. "Ленинова" бр. 2.

1.2. Предмет на набавката е изведување на градежно и градежно-занаетчиски работи - адаптација на објект за лабораторија за дијагностика на ТСЕ.

1.3. Обемот на работата е даден во тендерската документација.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација може да се види и подигне во Управата за ветеринарство, соба 317, секој работен ден.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да содржи:

3.1. Име на понудувачот (правно лице) со адреса на седиштето;

3.2. Единечни цени по позиции и вкупната цена на понудата според тендерската документација на повикот, изразена во денари со сите пресметани даноци;

3.3. Рок на изведување на работите изразено во календарски денови;

3.4. Начин на плаќање;

3.5. Рок на важност на понудата;

3.6. Изјава дали понудувачот ќе ги изведе работите сам или ќе ангажира и подизведувачи;

3.7. Придружна документација за понудата мора задолжително да содржи:

- извод од регистрација на дејноста;

- документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет согласно Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/98 и 55/98);

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција Уверение од надлежен Основен суд Оддел за прекршоци);

- доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (Извод од судски регистар на претпријатија за поведена постапка за стечај - Потврда од надлежен Основен суд);

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар.

3.8. Документацијата за професионално-техничка оспособеност на понудувачот:

- листа и список на досега изведени работи во последните три години по објекти, датуми и износи;
- број и структура на вработени;
- податоци за расположлива опрема.

4. ПОСТАПКА

4.1. Право на учество на конкурсот имаат сите правни лица во Република Македонија кои ги исполнуваат условите од конкурсот.

4.2. Избор на најповолна понуда ќе се изведе според следните критериуми:

Рангирање	поени
1. Цена на услугата	60,
2. Рок на изведување	20,
3. Начин на плаќање	15,
4. Техничка оспособеност	5,
вкупно	100

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА

5.1. Рок за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

5.2. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот.

5.3. Секој субјект може да учествува само со една понуда.

5.4. Понудата треба да ги содржи сите податоци наведени во повикот.

5.5. Понудата се доставува во затворен коверт.

Надворешниот коверт во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на повикот. Тој не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот - понудувачот. Во средината на ковертот треба да биде назначена адреса на набавувачот: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за ветеринарство - Комисија за јавни набавки за реализација на проектот "Воведување на систем на следење и дијагностика на ТСЕ (Трансмисиви Спонгиоформни Енцефалопатии) кај животните.

5.6. Понудите се доставуваат со предавање во архивата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со обврска да се обезбедат докази за датумот на поднесување на пријавата.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Пријавите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат разгледувани.

6.2. Пријава може да достави секое правно лице, а постапката на прибирање на понудите се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

Отворањето на пријавите ќе се врши во присуство на претставници од понудувачите, во рок од 3 работни дена, од последниот ден на рокот за предавање на понудите, со почеток во 8 часот во просториите на Управата за ветеринарство при Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во АД Електростопанство на Македонија во државна сопственост, објавува

Б А Р А Њ Е БР. 01-34/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА РАМКОВЕН ДОГОВОР ЗА ОТКУП НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Набавувач на Барањето е АД Електростопанство на Македонија во државна сопственост, со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.1. Предмет на Барањето е прибирање понуди за заклучување на рамковен договор за откуп на електрична енергија во период од 01.02.2002 до 31.12.2002 година.

1.2. Барањето е јавно и анонимно со право на учество на сите домашни и странски физички и правни лица.

1.3. Постапката се спроведува со прибирање на понуди согласно Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

1.4. Рокот на доставување на понудите е заклучно со 18.01.2002 година.

1.5. Понудувачите своите понуди треба да ги достават: преку пошта или со предавање во архивата на набавувачот.

1.6. Понудата се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката "не отворај" и бројот на Барањето. Во средината на ковертот треба да стои: АД Електростопанство на Македонија, за Комисија за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот-понудувачот. Во ковертот со понудата треба да има уште два затворени и запечатени коверти со ознака документација односно понуда.

2. ПРЕДМЕТНИ КОЛИЧИНИ ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

2.1. Предметните количини по овој отворен повик се состојат од фиксни (80%) и променливи (20%) количини на електрична енергија, а можат да се прифатат и понуди за било која количина како во фиксниот така и во променливиот дел во наведениот и/или за покус период.

Временскиот дијаграм на предметните количини на електрична енергија е даден во следната табела:

Месец	Снага (MW) ВТ/НТ	Количини ВТ (MWh) (7-23ч.)	Количини НТ (MWh) (23-7ч)	Вкупни месечни количини (MWh)
Февруари	150/90	67.200	20.160	87.360
Март	90/50	44.640	12.400	57.040
Април	190/110	91.200	26.400	117.600
Мај	90/50	44.640	12.400	57.040
Јуни	90/50	43.200	12.000	55.200
Јули	150/90	74.400	22.320	96.720
Август	150/90	74.400	22.320	96.720
Септември	90/50	43.200	12.000	55.200
Октомври	0/0	0	0	0
Ноември	100/60	48.000	14.400	62.400
Декември	200/120	99.200	29.760	128.960
Вкупно		630.080	184.160	814.240

3. УСЛОВИ НА ИСПОРАКА

3.1. Како место на испорака (предавање) на понудената електрична енергија се смета местото на интерконективната врска меѓу македонскиот електроенергетски систем и соседните електроенергетски системи, точно на местото каде истата ја сече македонската граница.

3.2. Фиксниот дел од набавката од наведените количини е гарантиран освен во случаи на виша сила.

Под виша сила се подразбира неочекувани настани кои се случиле заради причини кои договорните страни не можеле да ги предвидат, избегнат или отклонат, а кои имаат за последица неможност за преземање или испорака на електрична енергија.

3.3. Променливиот дел од испораката е негарантиран во смисла на количини и структура на испорачаната електрична енергија и се договара оперативно, меѓу надлежните служби на купувачот и продавачот.

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата, покрај општите услови мора да содржи и:

- Единечна цена за 1 KWh електрична енергија изразена во УСА\$ посебно за ВТ часови и НТ часовите во фиксните и променливите количини за секој месец, како и вкупната вредност на понудената количина изразена во УСА\$ која ќе ги содржи сите трошоци до местото на предавање.

- Количини на енергија за кои се дава понудата, посебно за фиксните и променливите количини.

- Можност купувачот да го намали фиксниот дел од набавката до 50% со најава до продавачот до 15-ти во месецот на наредниот месец.

- Начинот, гаранциите и условите на плаќање.

- Името на производителот на електрична енергија која се нуди за продажба.

- Рок на важност на понудата не пократок од 01.03.2002 година.

- Податоци за надлежната оперативна служба за управување со прометот на електрична енергија.

5. ДОКУМЕНТАЦИЈА

5.1. Задолжителна документација.

Документацијата, покрај општите одредби треба да содржи и:

- Име, адреса и седиште на понудувачот.

- Регистрација на понудувачот за работа на промет со електрична енергија.

- Доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат и документ за бонитет издаден од надлежна институција, а странските понудувачи, согласно член 22, став 3 од Законот за јавни набавки, доставуваат сертификат за економско-финансиски бонитет издаден од: професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата, земјоделството или професионално здружение во земјата во која се наоѓа неговото седиште, односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција.

5.2. Дополнителна документација.

- Документ издаден од претпријатието на интерконективно поврзаната балканска земја која ќе биде извор за испорака на електрична енергија и надлежна за срамнување на дебалансите предизвикани од работењето на интерконективниот систем. Во документот треба да биде наведено дека тоа претпријатие е целосно запознато со трансакцијата за која станува збор и дека ќе врши управување на системот во текот на предвидениот временски период имајќи го тоа наплатно во предвид.

- Писмо потпишано од понудувачот во кое јасно се наведува дека понудувачот неотповикливо ја признава својата целосна и исклучителна одговорност за гаранција на испораката на електрична енергија до местото на предавање.

- Писмо потпишано од понудувачот во кое јасно се наведува дека понудувачот неотповикливо ќе ги преземе се и сите трошоци за трансакцијата на електрична енергија од изворот до местото на предавање односно, под било какви услови и во секој случај електричната енергија да биде испорачана (пренесена) бесплатно до местото на предавање и понудената цена да важи за испорачаната енергија на местото на предавање.

5.3. Понудите со пропратната документација да се достават на македонски или англиски јазик.

5.4. Целокупната документација која се бара (задолжителна и дополнителна) треба да биде оригинал или заверени копии верни на оригиналот.

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки)

- Цена;

- Услови на испорака;

- Начин и услови на плаќање.

Комисијата го задржува правото, доколку не е задоволна од понудата, да не избере ниеден понудувач.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14,15 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" д.о. Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БРОЈ 30/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Нарачател на повикот: Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" д.о. Скопје - Дирекција, со седиште во Скопје, на ул. "Орце Николов" б.б.

1.2. Предмет на набавката: услуги на осигурување за деловната 2002 година, на Ј.П. "Македонска Пошта" д.о. Скопје и тоа:

- Градежни објекти и целокупната опрема во објектите на територијата на Република Македонија, од опасности од пожар и некои други опасности;

- Компјутерска опрема од кршење и од некои други опасности;

- Каско осигурување на моторни возила со вклучен дополнителен ризик од кражба и каско осигурување на товарни возила без дополнителен ризик од кражба;

- Пари во метални каси и ризик од разбојништво и кражби кај доставувачите.

- Колективно осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода);

- Осигурување на залихи на флотантна основа од опасности од пожар и некои други опасности.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Спроведување на постапката: согласно Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

1.5. Осигурувањето треба да се изврши согласно Законот за осигурување и други прописи кои ја регулираат оваа материја во Република Македонија и со меѓународните прописи кои се прифатени во Република Македонија.

1.6. Рок за поднесување на понудите: до 11.01.2002 год. (петок), до 12:00 часот, кога е и јавното отворање на понудите.

1.7. Рок на важност на понудата: 60 дена.

1.8. Тендерската документација може да се подигне, без надомест, во архивата на Дирекцијата при Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" д.о. Скопје, секој работен ден од 08:00 до 14:00 часот.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Предметот на набавката треба да биде изработен согласно тендерската документација.

2.3. Набавката е делива - услугата може да се подели на повеќе понудувачи во зависност од предметот на осигурувањето.

Понудувачот не мора да даде понуда за целокупниот обем на набавката, но понудата мора да е комплетна по единечни видови на осигурување.

Со најповолниот понудувач ќе се склучи годишен договор.

2.4. Понудата треба да го содржи обемот на покритие на осигурувањето, со наброени ризици (за возила-

та да се наведе која територија ја покрива осигурувањето, висината на доплатокот за територии кои не се покриени и процентот на сопствено учество во случај на кражба) и др.

2.5. Понудата треба да ги содржи висината на стапките за осигурување на предметот на осигурување (точка 1.2. од овој повик) изразена во проценти, како и бонификации - попусти по разни основи, по предметот на осигурување.

2.6. Понудата треба да го содржи рокот и начинот на плаќање на премијата.

2.7. Понудата треба да го содржи рокот на исплата на оштетеното побарување.

2.8. Со понудата треба задолжително да биде доставена и банкова гаранција во вредност од 5% од вкупната вредност на понудата.

2.9. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

- Извештај со мислење за бонитетот на понудувачот (согласно член 22 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), член 1 од Законот за изменување на Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 50/2001), и Правилникот за содржината на документот ("Сл. весник на РМ" бр. 35/2001).

Доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација (член 24 од Законот за јавни набавки); и

- Доказ дека не му е изречена мерка за безбедност забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, (согласно член 24 од Законот за јавни набавки).

- Понудувачот треба да достави дозвола за основање и работа (член 13 став 1 од Законот за осигурување ("Сл. весник на РМ" број 35/2001);

- Понудувачот треба да достави акт за основање и решение за упис во трговскиот регистар (член 13 од Законот за осигурување ("Сл. весник на РМ" бр. 35/2001);

- Понудувачот треба да достави решение за ДДВ.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

3.1. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- а) висина на премиска стапка, вклучувајќи ја и бонификацијата-попусти по разни основи - 55 бода;
- б) обем на покрите на осигурувањето - 15 бода;
- в) рок и начин на плаќање на премијата - 15 бода;
- г) рок на исплата на оштетно побарување - 15 бода;

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува (согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки) во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на одговорно лице на субјектот.

4.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта или со предавање во архивата на Дирекцијата при Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" д.о. Скопје, на ул. "Орце Николов" б.б. и тоа се до 12:00 часот на денот на отворањето на понудите. Понудувачите имаат задача да обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата (потврда од архивата на претпријатието или потврда за предадена пратка).

4.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На предната страна од пликот, во горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај" како и бројот на повикот, во средината на пликот треба да биде назначена точната адреса на Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" д.о. Скопје.

Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика.

Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака - понуда, а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака - документација - и точната адреса на понудувачот.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на ден 11.01.2002 (петок) во 12:00 часот во салата за состаноци на Дирекцијата на ЈП "Македонска Пошта" д.о. Скопје.

5.3. На отворањето на понудите ќе присуствува само претставникот на понудувачот кој на Комисијата на набавувачот ќе и предаде писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Набавувачот изборот може да го изврши посебно по позиции во спецификацијата или во целина, од еден или повеќе понудувачи.

5.5. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 33 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Општина Чаир, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 14/2001

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на ограничениот повик е Општина Чаир со седиште во Скопје на ул. "Босна и Херцеговина" бб.

1.2. Предмет на повикот е прибирање документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите, за прибирање на понуди за изградба на административна зграда на Општина Чаир.

1.3. Набавката не е делива.

1.4. Повикот е јавен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ

Пријавите треба да ги содржат следните прилози, нумерирани според следниот редослед:

2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која понудувачот се пријавува за изведба на целиот обем на работата.

2.2. Генерална информација за понудувачот со податоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, овластени потписници и сл.

2.3. Извод од судска регистрација на понудувачот, во согласност со Законот за трговски друштва.

2.4. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност во согласност со член 22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издада институцијата за платен промет, а странските понудувачи во согласност со член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија, верна на оригиналот.

2.5. Понудувачот треба да достави доказ дека нема судска забрана за вршење на дејноста.

2.6. Доказ дека за понудувачот не е отворена постапка за стечај.

2.7. Референтна листа за вакви или слични изведени работи, со износи, датуми и нарачателите, како и евентуално моментално присуство на ваков вид на работи.

2.8. Доказ за техничка опременост за изведување на ваков вид на работи.

2.9. Доказ за кадровска опременост за изведување на вакви работи.

2.10. Изјава од понудувачот дека е во состојба да обезбеди банкарска гаранција заради обезбедување на исполнување на договорот во висина од 5% од вредноста на договориот износ.

2.11. Изјава од понудувачот дека е во состојба да обезбеди банкарска гаранција за обезбедување на исполнување аванс во висина од 30% од вредноста на инвестицијата.

2.12. Други информации за кој понудувачот смета дека се битни за неговото претставување.

2.13. Прилозите од странски понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПОНУДУВАЧИ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА)

3.1. Референтна листа- искуство на понудувачот.

3.2. Економско финансиски бонитет.

3.3. Техничка опременост.

3.4. Кадровска опременост.

4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

4.1. Целокупната документација се доставува во затворен плик, на кој на предната страна треба да стои "не отворај".

4.2. Ограничениот повик трае 10 дена сметано од денот на објавувањето.

4.3. Понудувачите своите пријави треба да ги достават на следната адреса: Комисија за јавни набавки на Општина Чаир, ул."Босна и Херцеговина" бб (барака 18) - Скопје, контакт телефон 02 616-870.

4.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на пристигнатите пријави ќе го изврши Комисијата за јавни набавки на Општина Чаир, без присуство на понудувачите.

4.5. Понудувачите што ќе бидат претквалификувани ќе бидат поканети да ја подигнат тендерската документација и да достават своја понуда.

4.6. Пријавите што нема да бидат доставени до утврдениот рок, како и оние што не се изработени според барањето на ограничениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА

Врз основа на член 95 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99 и 49/00), Агенцијата на Република Македонија за приватизација, објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРОДАЖБА НА УДЕЛИ ОД СЛЕДНИВЕ ДРУШТВА

1. ДОО "БМ-АБА" (поранешно Благој Мучето) - Струмица

- дејност-графичка дејност;

- број на вработени - 46 (состојба 1995 година);

- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 51.207 ЕВРА, што претставува 12,39% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 80%.

- минимална продажна цена на уделот: 10.241 ЕВРА.

2. ДОО "САНДЕ ЦВЕТКОВСКИ" - с. Горобинци, Свети Николе

- дејност-земјоделие;

- број на вработени - 69 (состојба 1995 година);

- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 34.370 ЕВРА, што претставува 44,81% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 30%.

- минимална продажна цена на уделот: 24.059 ЕВРА.

3. ДОО "ПРОИНТ" - Скопје

- дејност-проектирање на градежни објекти;

- број на вработени - 7 (состојба 1993 година);

- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 19.470 ЕВРА, што претставува 13,60% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 80%.

- минимална продажна цена на уделот: 3.894 ЕВРА.

4. ДОО "МЕТАЛПРОМЕТ" - Прилеп

- дејност-изработка на метални градежни и други конструкции;

- број на вработени - 92 (состојба 1994 година);

- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 198.636 ЕВРА, што претставува 38,53% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 30%.

- минимална продажна цена на уделот: 139.045 ЕВРА.

5. ДОО "ТЕХНИКА" - Скопје

- дејност-поправка и одржување на електромашини и уреди;

- број на вработени - 16 (состојба 1997 година);

- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 3.510 ЕВРА, што претставува 12,58% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 80%.

- минимална продажна цена на уделот: 702 ЕВРА.

6. ДОО "ОРИЗО-МАК" - Кочани

- дејност-трговија на големо со жита и млечни производи;

- број на вработени - 4 (состојба 1995 година);

- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 11.784 ЕВРА, што претставува 14,82% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 80%.

- минимална продажна цена на уделот: 2.357 ЕВРА.

7. ДОО "СВЕТЛОСТ-ГРАФИКА" - Скопје

- дејност-професионална рехабилитација и вработување на инвалиди;

- број на вработени - 46 (состојба 1997 година);

- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 33.248 ЕВРА, што претставува 26,01% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 30%.

- минимална продажна цена на уделот: 23.273 ЕВРА.

8. ДОО "ЈАВОР" - Гостивар

- дејност-производство на режана граѓа;

- број на вработени - 66 (состојба 1996 година);

- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 9.595 ЕВРА, што претставува 17,06% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 80%.

- минимална продажна цена на уделот: 1.919 ЕВРА.

9. ДОО "КИЧЕВО ПРОМ КОМПАНИ" - Кичево

- дејност-трговија на мало;

- број на вработени - 21 (состојба 1994 година);

- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 2.909 ЕВРА, што претставува 1,79% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 99%.

- минимална продажна цена на уделот: 29 ЕВРА.

10. ДОО "ТЕКСТИЛ 96" - Скопје

- дејност-трговија на големо;

- број на вработени - 18 (состојба 1994 година);

- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 10.655 ЕВРА, што претставува 4,12% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 90%.

- минимална продажна цена на уделот: 1.066 ЕВРА.

11. ДОО "ТРАНС ЕКСПРЕС" - Крушево

- дејност-превоз на стока во друмски сообраќај;

- број на вработени - 18 (состојба 1997 година);

- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 8.692 ЕВРА, што претставува 6,81% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 99%.

- минимална продажна цена на уделот: 87 ЕВРА.

12. ДОО "ПРОКСИМА 4" - Скопје
 - дејност-трговија на големо;
 - број на вработени - 18 (состојба 1994 година);
 - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 65.595 ЕВРА, што претставува 25,09% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 50%.
 - минимална продажна цена на уделот: 32.797 ЕВРА.

13. ДОО "ТРГОТЕКСТИЛ-АНГРО 2" - Скопје
 - дејност-трговија на големо;
 - број на вработени - 22 (состојба 1994 година);
 - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 72.924 ЕВРА, што претставува 27,89% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 50%.
 - минимална продажна цена на уделот: 36.462 ЕВРА.

14. ДОО "ТРГОТЕКСТИЛ-АНГРО 3" - Скопје
 - дејност-трговија на големо;
 - број на вработени - 20 (состојба 1994 година);
 - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 13.611 ЕВРА, што претставува 5,58% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 80%.
 - минимална продажна цена на уделот: 2.722 ЕВРА.

15. ДОО "ПЕКАРА" - Богданци
 - дејност-пекарство;
 - број на вработени - 33 (состојба 1994 година);
 - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 16.269 ЕВРА, што претставува 9,09% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 30%.
 - минимална продажна цена на уделот: 11.389 ЕВРА.

16. ДОО "ЈУГОСУРОВИНА-БЛИЗНАК КОМ" - Гевгелија
 - дејност-собирање и преработка на индустриски отпадоци;

- број на вработени - 8 (состојба 1994 година);
 - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 9.785 ЕВРА, што претставува 11,25% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 0%.

17. ДОО МЗТ "БИРОТЕХНИКА" - Штип
 - дејност-производство на стоки за широка потрошувачка и други метални производи;

- број на вработени - 41 (состојба 1994 година);
 - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 5.500 ЕВРА, што претставува 4,56% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 0%.

18. ДОО "АНГРОСТАРТ ЖИВКО И ДР." - Куманово

- дејност-разни животни продукти и пијалоци;
 - број на вработени - нема податоци;
 - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 23.853 ЕВРА, што претставува 8,67% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 0%.

19. ДОО "МАРКЕТ ПРОМЕТ" - Скопје
 - дејност-огрев и градежен материјал;
 - број на вработени - 11 (состојба 1993 година);
 - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 3.755 ЕВРА, што претставува 13,11% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 0%.

20. ДОО "ЦЕНТРОПРОМЕТ-ГОЛД" - Прилеп
 - дејност-трговија со парфимерија, злато, срчарија, текстил;

- број на вработени - 23 (состојба 1995 година);
 - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 30.064 ЕВРА, што претставува 14,70% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 0%.

21. ДОО "ЦЕНТРОПРОМЕТ-ТУРС" - Прилеп
 - дејност-угостителство;
 - број на вработени - 15 (состојба 1995 година);
 - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 30.474 ЕВРА, што претставува 21,29% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 0%.

22. ДОО "ФЕРТ-СРКЕСКИ И ДР" - Прилеп
 - дејност-трговија на прехранбени производи;
 - број на вработени - нема податоци;
 - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 7.256 ЕВРА, што претставува 4,29% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 0%.

23. ДОО "ЕМ ФЕРТ - НИКОЛОСКИ" - Прилеп
 - дејност-трговија на прехранбени производи;
 - број на вработени - нема податоци;
 - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 70.861 ЕВРА, што претставува 33,34% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 0%.

24. ДОО "СИРМА ГАЛИЦА" - Прилеп
 - дејност-производство и обработка на камен;
 - број на вработени - 12 (состојба 1998 година);
 - за продажба: удел со вредност од 41.556 ЕВРА (24.340 ЕВРА е удел на Агенцијата на РМ за приватизација, 17.216 ЕВРА е удел на РМ), што претставува 60,42% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 0%.

25. ДОО "ЈУГОТУТУН-УГОСТИТЕЛСТВО" - Охрид

- дејност-угостителство и туризам;
 - број на вработени - нема податоци;
 - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 55.076 ЕВРА, што претставува 24,24% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 30%.

- минимална продажна цена на уделот: 38.553 ЕВРА.

Понудите за купување на удели во писмена форма се доставуваат во запечатен плик, на кој стои: адреса на Агенцијата, со назнака "понуда", име на претпријатието за кое се однесува понудата, име на купувачот и адреса, а за физичките лица и матичен број од личната карта.

Понудата треба да содржи:

- вредност на уделот што купувачот сака да го купи;
 - износ на средства што купувачот е подготвен да го плати;

- начин на плаќање (согласно законските прописи);
 - рок (дати) за отплата - веднаш или на рати;
 - број на годишни рати (не повеќе од пет) и
 - обезбедување на плаќањето (доколку се плаќа на рати).

Понудите се примаат најдоцна во рок од 15 дена од денот на објавувањето на јавниот повик на следната адреса: Агенција на Република Македонија за приватизација ул. "Никола Вапцаров" бр. 7, пошт. фах 410 1000 Скопје.

Неуредните и неблаговремено доставените понуди нема да бидат предмет на разгледување.

Лицата заинтересирани за набавка на информативниот пакет за продажба на удели на претпријатието, истиот може да го купат во Агенцијата секој работен ден од 8⁰⁰-15⁰⁰ часот по цена од 1.000,00 денари.

Напомена: Во оние случаи каде за едно друштво се доставуваат две или повеќе понуди, Агенцијата за приватизација по разгледувањето на доставените понуди ќе пристапи кон потпишување на договор за откуп на уделот со понудувачот на најдобро рангираната понуда. Доколку не дојде до склучување на договор со прворангираниот понудувач, Агенцијата ќе понуди потпишување на договор за откуп на уделот со следниот од рангираните понудувачи, доколку доставената понуда ги исполнува горе наведените услови.

ОБЈАВА

Врз основа на член 1, 2, 3 и 4 од Законот за изменување на Законот за Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија, 2001 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/2001), директорот на Државниот завод за статистика утврдува и објавува

ИЗМЕНИ ВО ОБРАСЦИТЕ ШТО ЌЕ СЕ КОРИСТАТ ВО ПОПИСОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИНСТВОТА И СТАНОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 2002 ГОДИНА

I. Во обрасците што ќе се користат во Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија, 2002 година, објавени со објавите во "Службен весник на Република Македонија" бр. 41/2001 се вршат следните измени:

1. Пописница - Образец П-1
 - Во насловот на Образецот П-1 зборовите: "30 септември 2001" се заменуваат со зборовите: "31 март 2002".
 - На страна 1, во точката 11, зборовите: "30 септември 2000" се заменуваат со зборовите: "31 март 2001".
 - На страна 3, во делот Економска активност зборовите: "од 24 до 30 септември 2001" се заменуваат со зборовите: "од 25 до 31 март 2002".
2. Прашалник за домаќинство и стан - Образец П-2
 - Во насловот на Образецот П-2 зборовите: "30 септември 2001" се заменуваат со зборовите: "31 март 2002".
3. Прашалник за странство - Образец П-3 (отсутни во странство, на самостојна работа или престој, до една година)
 - Во насловот на Образецот П-3 зборовите: "30 септември 2001" се заменуваат со зборовите: "31 март 2002".
 - На страна 2, во точка 8, зборовите: "30 септември 2000" се заменуваат со зборовите: "31 март 2001".
 - На страна 3, во делот Економска активност зборовите: "од 24 до 30 септември 2001" се заменуваат со зборовите: "од 25 до 31 март 2002".
4. Контролник - Образец П-4
 - Во насловот на корицата и поткорицата на Образецот П-4 зборовите: "30 септември 2001" се заменуваат со зборовите: "31 март 2002".
5. Прашалник за странство - Образец П-5 (државјани на Република Македонија отсутни во странство една година и повеќе)
 - Во насловот на Образецот П-5 зборовите: "30 септември 2001" се заменуваат со зборовите: "31 март 2002".
 - На страна 2, во точка 8, зборовите: "30 септември 2000" се заменуваат со зборовите: "31 март 2001".
6. Извештај за извршениот попис во странство - Образец П-6
 - Во насловот на Образецот П-6 зборовите: "30 септември 2001" се заменуваат со зборовите: "31 март 2002".
7. Прашалник за квалитетот на описите и скиците на пописните кругови - Образец ППК-1
 - Во насловот на Образецот ППК-1 зборовите: "30 септември 2001" се заменуваат со зборовите: "31 март 2002".

II. Во просторот на куќичката предвидена за бар код во обрасците објавени во "Службен весник на Република Македонија" бр. 31/2001, наместо бар код ќе се печати сериски број.

III. Оваа објава влегува во сила со денот на објавување во "Службен весник на Република Македонија".

Директор,
Благица Новковска, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
1801. Одлука за помилување на осудени лица по повод Новата 2002 година	5379
1802. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за чиновите, ознаките на чиновите и условите за нивно стекнување за овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи	5379
1803. Одлука за определување царински контингент при увоз на определени стоки кои не се произведуваат во Република Македонија за изградба на далекуводот Дуброво-Штип и за ревитализација на хидроелектраните во Република Македонија	5381
1804. Одлука за давање концесија за вршење детални геолошки истражувања на минералната сировина - мермеризиран варовник на "Елдорадо Компани" - ДОО Скопје, на локалноста "Рид" кај с. Катланово	5381
1805. Одлука за продажба на државниот капитал во "Порцеланка" АД-Велес	5382
1806. Одлука за распределба на финансиски средства на здруженија на граѓани и фондации од Буџетот на Република Македонија во 2001 година	5382
1807. Правилник за изменување на Правилникот за евиденција и контрола за набавени и регистрирани патнички автомобили во странство	5383
1808. Правилник за висината на надоместокот за царински услуги	5384
1809. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 72/2001 од 12 декември 2001 година	5384
1810. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 134/2001 од 12 декември 2001 година	5385
1811. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 141/2001 од 12 декември 2001 година	5386
1812. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 165/2001 од 12 декември 2001 година	5387
Објава за измени во обрасците што ќе се користат во Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија, 2002 година	5410

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.